

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 48 год. LXVII 11 април 2011, понеделник Цената на овој број е 260 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1317. Одлука за констатирање неисполнување на дополнителниот услов за вршење јавна функција и за престанување на вршење јавна функција–судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	2	1323. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Албанија.....	9
1318. Одлука за именување на членови на Советот на Македонската радио-телевизија.....	3	1324. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Демир Капија.....	9
1319. Уредба за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште.....	3	1325. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	10
1320. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кавадарци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, Кратово, Ресен, Кичево, Велес и Радовиш.....	6	1326. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Градот Скопје.....	11
1321. Одлука за определување на квотите на работните дозволи за странци за 2011 година.....	8	1327. Одлука за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија кај Стопанска банка А.Д. Скопје, Комерцијална банка А.Д. Скопје и Шпаркасе банка А.Д. Скопје.....	11
1322. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Крехлендорф.....	9	1328. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2011 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации.....	12
		1329. Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2011 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетничките односи.....	16

	Стр.		Стр.
1330. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Крехлендорф	19	1335. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ Скопје	29
1331. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Италијанска Република, со седиште во Бари	19	1336. Исправка на Правилникот за начинот на обележување на проектирана градба на терен.....	29
1332. Решение за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија	19	1337. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	29
1333. Исправка на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“	19	1338. Правилник за техничките нормативи за изградба на јавни засолништа.....	30
1334. Правилник за означување на географските области погодни за производство на вина со географски назив..	20	1339. Објава за просечна месечна плата по работник за месец март 2011 година.....	51
		Огласен дел	1-92

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1317.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 4 став 4 и 29-а од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2008, 64/2009 и 24/11) и Заклучокот на Комисијата за верификација на фактите од 10 март 2011 година, број 07-272/1, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 април 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНСТАТИРАЊЕ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА И ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА – СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Собранието на Република Македонија, констатира дека судијата на Уставниот суд на Република Македонија Трендафил Ивановски не го исполнува дополнителниот услов за вршење јавна функција - судија на Уставниот суд на Република Македонија, утврден во членот 2 став 1 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, поради што престанува да ја врши јавната функција - судија на Уставниот суд на Република Македонија.

II. Собранието на Република Македонија констатацијата од точката I на оваа одлука ја заснова врз основа на Заклучокот на Комисијата за верификација на фактите од 10 март 2011 година, број 07-272/1, со кој се констатира дека Решението на Комисијата за верификација на фактите број 07-1083/1 од 29 септември 2010 година потврдено со Пресуда на Управниот суд У-5.бр.1128/2010 од 8 октомври 2010 година и Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија УЖП. бр. 977/2010 од 2 март 2011 година е КОНЕЧНО.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1938/1
11 април 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1318.

Врз основа на членот 127 став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10 и 145/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 април 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

I. За членови на Советот на Македонската радио-телевизија, се именуваат:

1. д-р Никола Жежов, доцент на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,

2. м-р Даниела Блажевска, асистент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје,

3. Адем Беадини, дипл. правник, генерален секретар на Државниот универзитет во Тетово,

4. доцент д-р Висар Ганиу, наставник на Факултетот за физичка култура на Државниот универзитет во Тетово,

5. Гулен Емин, раководител на Сектор за правни и административно-технички работи при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,

6. м-р Демуш Бајрами, советник на ректорот за односи со јавноста и комуникации на Универзитетот на Југоисточна Европа - Тетово,

7. Дрита Каба Карага, актерка во Н.У. Албански театар - Скопје,

8. м-р Атила Клиниче, актер - прва група во Н.У. Турски театар - Скопје,

9. Снежана Клиничарова, новинар, советник за односи со јавност во општината Бутел,

10. д-р Сашо Поповски, генерален секретар на МОК,

11. Горан Трпеноски, уредник на политичка рубрика во „Вест“,

12. Фејзи Ајдари, новинар,

13. Иван Туцаров, генерален директор на АД „РЕП-ЛЕКФАРМ“ - Скопје,

14. Методија Пејоски, член на Управните одбори на МАСИТ, Сојузот на стопански комори и ИКТ Комората на Македонија,

15. проф. м-р Гордана Јосифова - Неделковска, декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје,

16. Славе Димитров, композитор, пејач аранжер и музички продуцент,

17. проф. Јорданчо Чеврески, при Факултетот за драмски уметности - Скопје,

18. Милица Трпевска, дипломиран новинар и политиколог,

19. Слободан Чашулев, политички аналитичар, новинар и консултант од Скопје,

20. м-р Јагнула Куновска, адвокат од Скопје,

21. Миле Менковски, магистер по машински науки од Скопје,

22. доцент д-р Агим Лека, на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје и

23. Арсим Калеци, актер од Струга.

II. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука мандатот на досегашните членови на Советот им престанува.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1939/1

11 април 2011 година
Скопје

Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1319.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/05, 13/07, 165/08, 146/09 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.4.2011 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО СЕ ПРИВАТИЗИРА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/07, 26/08, 115/09 и 46/10) во членот 5 став 2 процентот „35%“ се заменува со „30%“.

Член 2

Прегледот за висината на надоместот за приватизација на градежното земјиште, се заменува со нов Преглед кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

На постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на влегување во сила на оваа Уредба, ќе се применува висината на надоместот определена со Прегледот кој е составен дел на оваа уредба.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2504/1

8 април 2011 година
Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Реони	Општини	ЗОНА Седиште на општина										ЗОНА Населени места во општините									
		Подзони										Подзони									
		А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е	А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е						
		Индивидуално домување	Колективно домување	Комерцијални и деловни објекти	Стопански и производни објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално домување	Колективно домување	Комерцијални и деловни објекти	Стопански и производни објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти						
1	Арачиново	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
2	Босилово	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
3	Брвеница	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
4	Василево	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
5	Вевчани	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
6	Пробиштип	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
7	Врапчиште	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
8	Градско	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
9	Дебарца	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
10	Дојран	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
11	Липково	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
12	Другово	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
13	Желино	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
14	Зајас	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
15	Зелениково	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
16	Зрновци	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
17	Илинден	61,00	61,00	438,00	438,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
18	Јегуновце	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
19	Боговиње	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
20	Карбинци	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
21	Конче	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
22	Кривопаштани	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
23	Липково	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
24	Лозово	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
25	Маврово и Ростуша	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
26	Могила	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
27	Новаци	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
28	Ново Село	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
29	Осломеј	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
30	Петровец	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
31	Пласница	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
32	Ранковце	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
33	Росоман	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
34	Солиште	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
35	Старо Нагоричане	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
36	Студеничани	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
37	Теарце	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
38	Центар Жула	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
39	Чашка	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
40	Чешиново-Облешево	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						
41	Чучер-Сандево	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	87,00	87,00	61,00	61,00	61,00						

1320.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ КАВАДАРЦИ, БЕРОВО, СВЕТИ НИКОЛЕ, КУМАНОВО, СТРУГА, КРАТОВО, РЕСЕН, КИЧЕВО, ВЕЛЕС И РАДОВИШ

1. Со давањето на дивечот на концесија во ловиштата во Република Македонија на концесионер - правно лице се обезбедуваат услови за: одгледување и заштита на дивечот; одржување на нормална бројна состојба на дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтродукција на основните ловностопански видови во ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиштето; создавање на ремизи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на превентивни и други мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстранување на кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); користење на соодветни средства за ловење и чување на дивечот во ловиштето.

2. Основна цел на давањето на дивечот на концесија е планско одгледување, заштита и користење на дивечот во ловиштата.

3. Предмет на концесија е давање на дивечот на користење со концесија на дел од ловиштата востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/09) и тоа:

Реден број	Ловиште број	Име на ловиштето
1	2	3
Пелагониското ловностопанско подрачје		
реон Кавадарци		
1	2	“Куманичево”
2	4	“Мрежичко”
3	9	“Ваташа”
4	10	“Кошани”
Влаинско - Малешевско ловностопанско подрачје		
реон Берово		
5	4	“Сараево”
6	5	“Мачево”
Средно - Вардарско ловностопанско подрачје		
Реон Св. Николе		
7	1	“Стањевци”
8	2	“Сопот”
9	3	“Орел”
10	4	“Мечкуевци”
11	5	“Ерџелија”
12	6	“Богословец”

13	7	“Кишино”
14	8	“Џумајлија”
Скопско - Кумановското ловно стопанско подрачје		
реон Куманово		
15	2	“Думановце”
Охридско - Преспанско ловно стопанско подрачје		
реон Струга		
16	1	“Белица”
17	5	“Драслајца”
Кривопаланечко ловно стопанско подрачје		
реон Кратово		
18	1	“Мушково”
19	2	“Рудари”
20	3	“Куклица”
21	4	“Живалево”
Охридско - Преспанско ловно стопанско подрачје		
реон Ресен		
22	2	“Плака”
23	3	“Курбиново”
24	6	“Царев Двор”
Кичевско - Бродско ловно стопанско подрачје		
реон Кичево		
25	1	“Тајмиште”
26	5	“Душегубица”
27	7	“Букојчани”
Струмичко ловно стопанско подрачје		
реон Радовиш		
28	1	“Плачковица”
29	2	“Смиланци”
30	3	“Липовик”
31	4	“Габревци”
32	5	“Ињево”
33	6	“Прналија”
34	7	“Подареш”
Средно-Вардарско ловно стопанско подрачје		
реон Велес		
35	1	“Степанци”
36	2	“Нежиловски Стени”
37	3	“Соколица”
38	4	“Бежица”
39	5	“Крушје”
40	6	“Отовица”
41	7	“Караслари”
42	8	“Ногаевци”
43	9	“Клепа”
44	10	“Грнчиште”
45	11	“Крнино”
46	12	“Мартолци”
47	13	“Бистрица”
48	14	“Чашка”
49	15	“Раштани”

4. Основен услов за доделување на концесијата е должината на концесијскиот период и тоа: ситниот дивеч за време од 10 години, а крупниот дивеч за време од 20 години.

Дивечот во ловиштата на концесија може да се даде на домашно и странско правно лице кое ги исполнува условите предвидени со Законот за ловството и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.

Странските правни лица имаат право да учествуваат на јавниот конкурс доколку имаат регистрирано подружница во Република Македонија, согласно Законот за трговски друштва.

Концесионер на дивеч во ловиште може да биде правно лице кое ги исполнува следните услови:

1. Да е регистрирано за вршење дејност ловство;
2. Да има материјално-технички можности за вршење на дејноста ловство;

3. Да понуди програма за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето;

4. Да има вработено најмалку едно стручно лице со завршено високо или средно образование од шумарска струка со положен испит по предметот ловство.

5. Да обезбеди банкарска гаранција во висина на предвидениот надомест за концесија утврден во посебната ловностопанска основа за соодветното ловиште.

5. Давањето на дивечот во ловиштето на концесија се врши по пат на јавен конкурс. Јавниот конкурс трае 30 дена од денот на распишувањето.

6. За концесија на дивечот во соодветното ловиште концесионерот плаќа годишен надоместок. Надоместокот се утврдува во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот согласно со посебната ловностопанска основа за соодветното ловиште, а се плаќа до 30 јуни за тековната година, на сметка на Буџетот на Република Македонија.

7. Постапката за доделување на концесија ќе ја подготви, организира и спроведе Комисија за спроведување на постапка за давање на дивечот на концесија формирана од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Комисијата ќе ја подготви тендерската документација за оваа постапка во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

8. Надоместокот за издавање на тендерската документација за оваа постапка изнесува 1.000,00 денари.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1507/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1321.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија” бр. 70/2007, 5/2009 и 35/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

Квотата на работни дозволи за 2011 година се определува во вкупна висина од 3.000 работни дозволи (во натамошниот текст: квота).

Член 2

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 3.000 работни дозволи се распределува во групи на работни дозволи за следните цели:

- 1600 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 600 дозволи за работа на странци преместени во Република Македонија;
- 100 дозволи за работа, обука и доусовршување;
- 500 дозволи за работа за сезонско работење на странци и
- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од странци.

(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени странците од член 5 став (3) од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија” бр. 70/2007, 5/2009 и 35/2010).

(3) Министерството надлежно за работи од областа на трудот (во натамошниот текст: министерство), имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на трудот може да изврши прераспоредба на квотите за одделни намени од став 1 од овој член, од една група на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од вкупниот број на одобрени работни дозволи.

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на издадените дозволи за вработување во календарската година без оглед на времето на важноста на таквата дозвола. Дозволата за вработување продолжена по шест месеци, не се засметува во вкупната годишна квота на дозволи за вработување.

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата), по одделни намени не смее да ја надмине квотата определена со оваа одлука.

Член 3

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од член 2, став (1), алинеја 1 на оваа одлука, работни дозволи за поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување и работа на странци.

(2) За нови работни дозволи се наменети 1600 работни дозволи, кои се распределуваат на:

- 700 работни дозволи за назначени работници, кои ќе бидат издадени без проверка на состојбата и условите на пазарот на трудот,
- 200 работни дозволи за странци со специфични знаења и знаења, кои не е можно да се добијат со школување и оспособување во Република Македонија,
- 700 дозволи за други нови вработувања.

(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја 3, дозволи за други нови вработувања се распределува на:

- 500 дозволи за вработување на странци со петти или повисок степен на образование,
- 200 дозволи за вработување од втор до четврти степен на образование.

Член 4

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско работење на странци од член 2, став (1), алинеја 4 на оваа одлука, дозволи се распределуваат на:

- 250 дозволи за работа за сезонска работа во градежништвото,
- 150 дозволи за работа за сезонска работа во земјоделието и шумарството, како и
- 100 дозволи за работа за други сезонски работи.

(2) На работодавачот не може да му се издадат поголем број на работни дозволи за сезонско работење на странци во градежништвото од вкупниот број на вработени работници кои непрекинато работеле шест месеци кај работодавачот во последната година. Во тој број не се вметнати странците, кои биле вработени врз основа на дозвола за работа за сезонска работа.

(3) На работодавачот може да му се издадат толку дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството и шумарството, колку што од искажаната потреба остане по обезбедувањето на македонските и со нив издначените сезонски работници.

Член 5

(1) Министерството ја следи искористеноста на квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука и состојбата на пазарот на трудот.

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се измени, Владата на Република Македонија на предлог на министерството презема мерки согласно член 5 став (7) од Законот за вработување и работа на странци.

Член 6

(1) Работните дозволи, кои биле издадени до влегувањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од член 2, став (1) на оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1662/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1322.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КРЕХЛЕНДОРФ

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Сојузна Република Германија, со седиште во Крехлендорф.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1708/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1323.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО АЛБАНИЈА

1. За учество во вежбовна активност-нуркачки курс во Албанија, (во натамошниот текст: вежбовна активност) која ќе се одржи во Валона, Албанија, во периодот од 18 до 27 април 2011 година, се испраќаат 3 припадници на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија, а трошоците за транспорт на персоналот и опремата се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1986/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1324.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, лоцирани на Катастарска парцела бр.178/3, Катастарска општина Дрен, евидентирани во Имотен лист бр.217, викано место Кочани, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр. 1 со вкупна површина од 28 м²;
- објект бр. 2 со вкупна површина од 28 м² и
- објект бр. 4 со вкупна површина од 8 м².

Член 2

Недвижните ствари, од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Демир Капија.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и општина Демир Капија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2032/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1325.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари:

- земјиште со вкупна површина од 2 786 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1009, викано место Шорка и бр. 1846, викано место Благој Горев, Катастарска општина Велес, (Црпна Станица и Дом на АРМ Велес), евидентирано во Имотен лист бр. 25284, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 12 017 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.650, викано место Будимка, Катастарска општина Двориште, (караула Двориште), евидентирано во Имотен лист бр. 838, сопственост на Република Македонија ;

- земјиште со вкупна површина од 18 317 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1129/7, викано место Широка Падина, бр.1676, бр.1731 викано место Полего и бр.1816, викано место Коловоз, Катастарска општина Драгош, (караула Лерински Пат), евидентирано во Имотен лист бр. 142, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 6 022 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1028, бр.1046 и бр.1047, викано место Село, Катастарска општина Скочивир, (караула Скочивир), евидентирано во Имотен лист бр. 6, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 7 300 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.871, викано место Момики, Катастарска општина Скочивир, (Скочивир), евидентирано во Имотен лист бр. 330, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 11 532 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1477, викано место Чамарка, бр.1925/3, викано место Дабица и бр.3468, викано место Битолски Пат, Катастарска општина Живојно, (караула Живојно), евидентирано во Имотен лист бр. 298, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 42 594 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1059, викано место Караджа; Караца, бр.1086/4, викано место Караджа, бр.1304/16 и бр.1304/41, викано Бели Брег, Катастарска општина Гермџијан, (караула Гермџијан), евидентирано во Имотен лист бр. 663, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 16 327 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.692, бр.694 и бр.697, викано место Голем Јавор, Катастарска општина Гевгелија, (караула Гевгелија), евидентирано во Имотен лист бр. 19052, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 10 530 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.745, викано место Мала Чешма, Катастарска општина Селемли, (караула Селемли), евидентирано во Имотен лист бр. 50, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 11 832 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.160/1 и бр.160/2, викано место Брња Мари, Катастарска општина Хума, (караула Коњско), евидентирано во Имотен лист бр. 307, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 14 934 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.44, викано место Долно Луково Поле, Катастарска општина Бродец, (караула Радика), евидентирано во Имотен лист бр. 49, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 6 502 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.379, викано место Костени, Катастарска општина Баниште, (караула Баниште), евидентирано во Имотен лист бр. 8, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 9 247 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.45 и бр.46, викано место Караула, Катастарска општина Стар Истевник, (караула Истевник), евидентирано во Имотен лист бр. 721, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 4 258 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.121/2, викано место Равното и бр.502, викано место Чука, Катастарска општина Костин Дол, (караула Костин Дол), евидентирано во Имотен лист бр. 55, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 8 595 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1789, викано место Петков Камен, Катастарска општина Селник, (караула Селник), евидентирано во Имотен лист бр. 60, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 26 865 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.205, бр.206, бр.207, бр.208/1, бр.208/2, бр.209, бр.210, бр.211/1 и бр.211/2, викано место Старо Село, Катастарска општина Николик, (караула Николик), евидентирано во Имотен лист бр. 83, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 8 542 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.202, бр.203, викано место Девебаир и бр.552, викано место Чука, Катастарска општина Узем, (караула Деве Баир), евидентирано во Имотен лист бр. 90, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 11 527 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.304, бр.305 и бр.306, викано место Јончевица, Катастарска општина Трново, (караула Коприва), евидентирано во Имотен лист бр. 138, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 2 345 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.2094, викано место Колиба и бр.2608, викано Село, Катастарска општина Љубојно, (караула Љубојно), евидентирано во Имотен лист бр. 150, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 16 994 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.25, викано место Кокошкина Вода, Катастарска општина Мали Влај, (караула Мали Влај), евидентирано во Имотен лист бр. 126, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 13 511 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.128, викано место Под Корија, Катастарска општина Дренок, (караула Дренок), евидентирано во Имотен лист бр. 67, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 1 499 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.100, викано место Караула, Катастарска општина Радолишта вон град, (караула Три Шилка), евидентирано во Имотен лист бр. 507, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 6 587 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.2573, викано место Локот, Катастарска општина Радожда, (караула Кафасан), евидентирано во Имотен лист бр. 323, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 158 149 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.634/3, викано место Градиште, Катастарска општина Ст. Коњарево вон, (караула Ст. Коњарево), евидентирано во Имотен лист бр. 220, сопственост на Република Македонија и

- земјиште со вкупна површина од 7 295 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.464, викано место Село и бр.5077, викано место Крива Бука, Катастарска општина Панчарево, (караула Панчарево), евидентирано во Имотен лист бр. 441, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2034/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1326.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простории со вкупна површина од 648 м², лоцирани на Катастарска парцела 755 дел 14, Катастарска општина Кисела Вода 2, евидентирани во Имотен лист бр. 50931, улица Руди Чаевац број 8, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на градот Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и градот Скопје во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2332/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1327.

Врз основа на член 25 став 5 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08 и 35/11), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ, КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ И ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

Член 1

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија се задолжува кај Стопанска банка А.Д. Скопје, Комерцијална банка А.Д. Скопје и Шпаркасе банка А.Д. Скопје, со долгорочен кредит во износ до 7.064.062,00 евра за период од 12 (дванаесет) години со вклучени 2 (две) години грејс период сметано од денот на првото повлекување на средствата од кредитот.

Член 2

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на оваа одлука Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија ќе ги користи за финансирање на Проектот „Катна гаража 9.13 - Голем ринг“ под следните услови:

- рок за враќање: 12 (дванаесет) години со вклучени 2 (две) години грејс период сметано од денот на првото повлекување на средствата од кредитот;

- каматна стапка: годишен ЕУРИБОР + 4,75 процентни поени годишно;

- еднократна провизија за управување и обработка: 0,75% од износот на кредитот која се плаќа само за времетраењето на грејс периодот;

- провизија за управување и обработка: 0,25% од износот на кредитот која ќе се плати еднократно пред влегување на кредитот во отплата;

- без провизија за предвремено враќање.

Член 3

Условите и начинот на користење на заемот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен кредит кој ќе се склучи помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и Стопанска банка А.Д. Скопје, Комерцијална банка А.Д. Скопје и Шпаркасе банка А.Д. Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2375/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1328.

Врз основа на член 20 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/2010), а во врска со член 49, став (1) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија” бр.52/2010), член 2 од Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.23/2009) и точка 2 од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженија и фондацииите („Службен весник на Република Македонија” бр.6/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА
НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА
И ФОНДАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 15.000.000 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2011 година, раздел 040.01-Влада на Република Македонија, Потпрограма 10-Администрација, ставка 463-Трансфер до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондацииите, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија и фондации:

I. Зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење

Број на грантови 33
Висина на грант 312.500 денари

Ред Бр.		НАЗИВ	СЕДИШТЕ	ПРОЕКТ
1	39-166/1	Сојуз на здруженијата за техничка култура Народна техника Кичево	Кичево	Културното наследство и туристичките капацитети на Долината на река Треска - презентација и публикување
2	39-158/1	Здружение на граѓани Макфест Штип	Штип	Реклама за подобра визија
3	39-268/1	Здружение Граѓанска организација Еколошка канцеларија на Гази Баба ЕКГ	Скопје	Заштита на животната средина-здрав живот и здрава иднина
4	39-182/1	Здружение на граѓани Тоgetхер Македонија	Битола	Граѓански центар
5	39-244/1	Здружение на граѓани ЕКУМЕНА	Василево	Патот до моите убавини
6	39-133/1	Здружение на граѓани Институт за одржлив рурален регионален развој Бела Виста	Јегуновце	Богатствата на Полошкиот регион, како економски ресурс за туристичка атракција, Заштита, мапирање и промоција на културното и природно наследство на Полошкиот регион
7	39-246/1	Центар за детска и младинска иницијатива ВИДЕЛИНА	Прилеп	Изворите во општина Прилеп во нова димензија
8	39-251/1	Здружение на граѓани Музичка Младина	Ресен	Здружување на туристичките субјекти од Преспа во организирање на препознатлив туристички производ
9	39-216/1	Пробатон 2005	Свети Николе	Сензорна соба за лица со посебни потреби
10	39-249/1	Фондација за локален развој и развој на ИТ	Гевгелија	Археолошка маша на микрорегионот Гевгелија - Валандово

11	39-156/1	Спортско риболовен клуб Свети Апостол Петар	Охрид	Туристичка риболовна карта на Република Македонија
12	39-167/1	Здружение за заштита и развој на руралните простори ИЗВОР	Кичево	Руралните ресурси во Кичевско прикажани преку визуелна рефлексција
13	39-263/1	Здружение за заштита на природата и здравјето ВИНОЖИТО	Радовиш	Нагласен акцент на женската популација во Турско - Јуручкиот регион, нејзина едукација и право на еднаквост
14	39-126/1	Центар за истражување и развој - Горива, мазива, мотори - Фуел	Скопје	Трансфер на знаење и технологија за испитување на процесите на еколошко собирање на употребувани индустриски масла и масла од возила
15	39-196/1	Здружениена граѓани Река	Кратово	Распознавање и собирање на габи
16	39-204/1	Водна заедница Капка	Струмица	Систем за наводнување Маркова река
17	39-15/1	Здружение на граѓани Разбој	Велес	Едукација и обука на млади грнчари
18	39-131/1	Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби Бравура Кооператива	Делчево	Професионална ориентација и работно оспособување на лица со посебни потреби
19	39-203/1	Национално здружение на сопственици на приватни шуми - Приватни шуми	Берово	Поддршка на сопствениците на приватни шуми за користење на можностите од Програмата за проширена репродукција на шумите
20	39-212/1	Здружение на индивидуални земјоделски производители во Струшко Охридскиот регион НОВА ПРЕРОДБА	Струга	Партнерство со природата - обука на земјоделци за користење на Владините фондови за развој на земјоделието и руралниот развој
21	39-113/1	Ден на дрвото-засади ја својата иднина	Скопје	Еднодневни масовни акции за пошумување на Република Македонија
22	39-252/1	Здружение на граѓани Свет Крст	Виница	Линк меѓу невработените лица и бизнис секторот во општина Виница
23	39-253/1	Организација на жени Цвет	Крушево	Да ја негуваме културата и традицијата-развој на туризмот во Крушево
24	39-56/1	РИНИТОЛЕРАНТЕ	Скопје	Младите политичари креатори на подобра иднина
25	39-30/1	Младински културен центар Битола (МКЦ Битола)	Битола	Локален волонтерски сервис (ЛВС)
26	39-142/1	Младинска алијанса Тетово	Тетово	Ајде да твориме заедно
27	39-89/1	Здружени на еколози Натура ЗЕН	Струга	Подигање на јавната свест во спроведување на ЛЕАП-от

28	39-202/1	Младински совет Прилеп	Прилеп	Поддршка на младинското самовработување
29	39-20/1	Еколошко здружение Визион Вел	Струга	Со едукација до заштита на природните ресурси
30	39-36/1	Културно уметничко друштво Шпреса	Струга	Промоција на културата и младите во Република Македонија и во меѓународни рамки
31	39-119/1	Здружение за деца и младинци без родители од детските домови и дом семејства во РМ Градими иднина	Скопје	Проект за обука на децата и младинците без родители за здобивање со Б категорија возачка дозвола
32	39-51/1	Здружени на Клубови на лекувани алкохоличари на Република Македонија (ЗКЛАМ)	Скопје	Заштита на жртви на семејно насилство заради злоупотреба на алкохол во Р.Македонија
33	39-66/1	Сојуз за грижи и воспитување на децата на град Скопје	Скопје	Фестивал Златно славејче 2011

II. Интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на остварување на сите реформи и критериуми и решавање на спорот со Грција врз принципот на незагрозување на националниот идентитет

Број на грантови 5

Висина на грант 312.500 денари

Ред. Бр.	Архив. бр.	НАЗИВ	СЕДИШТЕ	ПРОЕКТ
1	39-109/1	Меморијален центар, фондација Никола Кљусев МЦНК	Скопје	Можности за користење на претпристапните фондови на ЕУ
2	39-64/1	Здружение на граѓани политички прогонувани, затворани и осудувани за идеите за самобитноста на Македонскиот народ и неговата државност	Скопје	Компаративна анализа на процесот на лустрација во земјите членки на Европската унија од Централна и Источна Европа и Република Македонија и поддршка за остварување на правата на лицата прогонувани, затворани и осудувани за самобитноста на македонскиот народ
3	39-88/1	Европско движење во Република Македонија	Скопје	Знаејќи повеќе за Европа и Европската Унија знаеме повеќе за нас
4	39-37/1	Здружени на Сетинци и Попадинци од Лерин во Македонија	Скопје	Културниот идентитет на Македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија како фактор за јакнење на довербата и коегзистенцијата меѓу македонскиот и грчкиот народ и нивните држави Македонија и Грција
5	39-224/1	Центар за мултикултурно разбирање и соработка ДОМ за СИТЕ	Струга	Советување за борба против нелегалното оружје на Балканот и во Македонија како неопходен услов за влез во НАТО и ЕУ

III. Продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото

Број на грантови 5

Висина на грант 312.500 денари

Ред. Бр.	Архив. бр.	НАЗИВ	СЕДИШТЕ	ПРОЕКТ
1	39-72/1	Здружение за помош и поддршка на деца и семејства под ризик За среќно детство	Скопје	Психосоцијална поддршка на жени жртви на трговија со луѓе
2	39-125/1	Полио плус - движење против хендикеп	Скопје	Пакинг наречен желба
3	39-137/1	Граѓанска иницијатива на еднакви можности СЕМПЕР	Битола	Поголема информираност за навремена превенција
4	39-195/1	Сојуз на жени ЕЗЕРКА	Струга	Трговија со луѓе постои - можеш да бидеш жртва и ти!
5	39-91/1	Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта	Скопје	Обезбедување и помош и заштита на жртвите од трговија со луѓе

IV. Инвестирање во образованието како најсигурен пат за создавање силни индивидуи и силна држава

Број на грантови 5

Висина на грант 312.500 денари

Ред. Бр.	Архив.бр.	НАЗИВ	СЕДИШТЕ	ПРОЕКТ
1	39-92/1	Организација на жените на општина Свети Николе ОЖО Свети Николе	Свети Николе	Бесплатна компјутерска едукација на млади невработени лица од Општина Свети Николе
2	39-223/1	Здружение за борба против ракот Нов живот Штип, Асоцијација за економски, социјален развој и репродуктивно здравје на жената	Штип	Интернетот е повеќе од игра, тоа е твојот живот-Безбедни ИКТ и Интернет за нашите деца
3	39-231/1	Здружение на граѓани Младински образовен форум - Скопје МОФ	Скопје	Учиме и дебатираме за ЕУ - проект за младинска едукација за Европската Унија
4	39-116/1	Фондација за информатичка технологија и локален економски развој - ЛЕР ИТ	Штип	Модерно образование по мерка на ученикот
5	39-183/1	Српски културен центар	Скопје	Културно историски час

Член 2

Се задолжуваат здруженијата и фондации од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски активности, а најдоцна до 31.1.2012 година, да достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2505/1
8 април 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1329.

Врз основа на член 22, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.4.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2011 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ
АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ СО ЦЕЛ ПРОМОВИРАЊЕ
НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 11.000.000, 00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2011 година, раздел 04010 – Секретаријат за спроведување на рамковен договор, потпрограма 21 – Промоција на меѓуетнички односи, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промоција на меѓуетничките односи, на следниве здруженија и фондации:

број	Здруженија и фондации	Седиште	Име на проект	Одобрена сума за финансирање
1	Здружение на жени „Ајо,, Скопје	Скопје	Толеранција за подобра иднина	470.000.00
2	Граѓанско движење „Шкендија,,	Тетово	Спортските активности во животот на младите, образовен фактот за меѓуетничка соработка во РМ	271.000.00
3	ЗГ „Абрака дабрака,,	Скопје	ТВ Серија „Хотелот на Михане,,	270.000.00
4	Здружение „Гонца,,	Тетово	Направено во Македонија (сувенири)	262.000.00
5	ЗГ Синдром -	Тетово	Тетовски мултиенички хепенинг	261.000.00
6	ЗГ „Фортеса III 2007,,	Кичево	Меѓуетничката толеранција и нивната перспектива	261.000.00
7	ЗГ „Еднакви за сите,,	Кочани	Моќта е во твои раце	461.000.00
8	ЗЕОК „Ратио,,	Скопје	Меѓуетничкиот соживот најголем капитал на современите општество	361.000.00

9	ЗГ Еуропиан Линк Центар	Гостивар	Заеднички Фото Албум	361.000.00
10	Здружение „Материјали и нивна контрола,,		Мултиетничка соработка во сверата на образованието	361.000.00
11	Сојуз на турски невладини организации во Македонија - Матуситеб	Скопје	Обука во областа на културата, спортот и образованието	361.000.00
12	Здружение за локален и рурален развој - Камеѓане	Боговиње	Младите и меѓуетничката толеранција во Полошкиот регион	261.000.00
13	Нансен дијалог центар - Скопје	Скопје	Обуки за интегрирано и двојазично образование	311.000.00
14	„Еко Акцион,,	Скопје	Меѓуетничката култура природно богатство	311.000.00
15	ЗГ „Дукат,,	Скопје	Три тенори	391.000.00
16	ЗГ „Лира,,	Скопје	Вечер на староградската песна	391.000.00
17	ЗГ „Тенуто,,	Скопје	Qua vadis Македонија	261.000.00
18	Младински форум Ислам		Семинар „Запознавање на разликите , унифицирање на сравовите – заедно за сигурна иднина	261.000.00
19	Младински Иницијативи за дијалог и соработка	Битола	Толерантна младина	361.000.00
20	ЗГ „Аврора,,	Прилеп	Рингишпил	361.000.00
21	МКЦ	Битола	Интеркултурен младински волонтерски камп Нижеполе 2011	361.000.00
22	„Мост за спортска соработка, с. Ѓавато	Битола	Спортот не поврзува сите	311.000.00
23	Здружение на Историчари Албанци на Македонија	Скопје	По патот на охридскиот рамковен договор	311.000.00
24	КУД „Јехона,,	Тетово	Учество на КУД „Јехона,, на национален и интернационален фестивал	211.000.00
25	Меѓународна фондација „Борис Трајковски,,	Скопје	Дијалог демократија	470.000.00
26	„Ел Хилал,,	Скопје	Заедништво за подобар соживот	461.000.00
27	Здружение за заштита и едукација на деца и млади роми-Прогрес	Скопје	Соживот и толеранција – Двојна рака	261.000.00

28	Форум за мултикултурен развој Младински центар	Скопје	Силата е во младината	311.000.00
29	Сојуз на жени - Житоше	Долнени	Виножито	311.000.00
30	Асоцијација „АПТОН„ Тетово	Тетово	Заедно	400.000.00
31	Асоцијација за одржлив развој и транспарентност ОРТ - К	Кичево	Да си ги отвориме вратите за подобра иднина	361.000.00
32	Младински граѓански комитет - Дебар	Дебар	Мултикултурата – Мост за зближување	311.000.00
33	ЗГ „Ринитолеранте„	Дебар	Менаџирање со проблемите на различностите	311.000.00

Член 2

Се задолжуваат здруженијата и фондациите од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Секретаријатот за спроведување на рамковен договор при Владата на Република Македонија.

Член 3

За извршување на оваа одлука се грижи Секретаријатот за спроведување на рамковен договор.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-2256/1
8 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

1330.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КРЕХЛЕНДОРФ

1. Владата на Република Македонија за Почесен конзул на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Крехлендорф го именува:

- Петер Ралф Штрицл.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1331.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАНСКА РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРИ

1. Владата на Република Македонија за Почесен конзул на Република Македонија во Италијанска Република, со седиште во Бари, го именува:

- Марчело Вернола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 43/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1332.

Врз основа на член 92 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

За членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија се определуваат:

- Елена Кузмановска - Министерство за транспорт и врски;

- Јасминка Киркова, - Министерство за транспорт и врски;

- Пене Пенев - Министерство за локална самоуправа;

- Георги Стојков - Министерство за финансии;

- Рамиз Мерко - ЗЕЛС;

- Марјан Ристески - ЗЕЛС;

- Александар Петрески – ЗЕЛС.

Член 2

Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Весник на Република Македонија“.

Бр.51-2381/1
5 април 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1333.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“

Во член 1, во Опис на одзементиот предмет, во втората графа во ТМВ-ДАФ, FT-480, XLRTE47XSOE470, под регистарскиот број наместо: „SK-980 SF“, треба да стои: „SK-960 SF“.

Бр.51-1788/2
8 април 2011 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**1334.**

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ОБЛАСТИ ПОГОДНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ВИНА СО ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ

Член 1

Со овој правилник се пропишува означувањето на географските области погодни за производство на вина со географски назив.

Член 2

Географска област на потекло на регионално вино (или трпезно вино со географска ознака - ВГО) е реон.

Географската област - реон за производство на регионално вино е целата територија под лозови насади на Република Македонија.

Член 3

Географска област на потекло погодна за производство на вино со контролирано потекло (ВКП) е виногорје.

Географските области- виногорја погодни за производство на вино со контролирано потекло (ВКП) се: Скопско, Велешко, Тиквешко, Гевгелиско-Валандовско, Струмичко-Радовишко, Овчеполско, Кочанско-Виничко, Кумановско, Кратовско, Пијанечко, Прилепско, Битолско, Преспанско, Охридско, Кичевско и Тетовско виногорје.

Листата на географски области погодни за производства на вина со географски назив во Република Македонија по катастарски општини е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Географските области на потекло погодни за производство на вино со контролирано и гарантирано потекло (ВКГП) се локалитет, месности и/или ограничени лозарски единици.

Географските области - локалитет, месности и/или ограничени лозарски единици погодни за производство на вино со контролирано и гарантирано потекло (ВКГП) се утврдуваат со елеборатот врз основа на заеднички хомогени, климатски и педолошки карактеристики на географската област и други производни карактеристики имајќи ја во предвид постојната традиција за производство на вино.

Името на локалитетот, месноста и/или ограничените лозарски единици се утврдуваат врз основа на името на месноста.

Обележувањето на локалитетот, месноста и/или ограничените лозарски единици се врши согласно катастарскиот премер во Република Македонија.

Член 5

Производниот потенцијал на секоја парцела насадена со винова лоза за производство на регионално вино изнесува до 18.000 кг/ха, со рандман до 70%.

Производниот потенцијал на секоја парцела насадена со винова лоза за производство на вина со контролирано потекло изнесува до 15.000 кг/ха, со рандман до 65%.

Производниот потенцијал на секоја парцела насадена со винова лоза за производство на вина со контролирано и гарантирано потекло изнесува до 8.000 кг/ха, со рандман до 55%.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.08-2325/4
30 март 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ЛИСТА НА ГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ ПОГОДНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНА
СО ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ

I. Регионални вина (или трпезни вина со географска ознака - ВГО)

Област на потекло	Заштитено име	Употреба	Територија
Реон	Македонија	Регионално вино Македонија и/или Македонско регионално вино	Република Македонија

II. Вина со контролирано потекло (ВКП)

Област на потекло	Заштитено име	Употреба	Територија (катастарска општина)
Виногорје	Скопје	Вина со контролирано потекло од Скопско виногорје	Танушевци, Брест, Бањане, Кучевиште, Блаце д, Мирковци, Горњане, Бродец, Побожје, Љуботен, Булачани, Грачани, Радуша, Никиштане, Глуво Бразда, Кучково, Радишани, Грушино, Страчинци, Орман, Горно Свиларе, Шуто Оризари, Мојанци, Рашче, Копаница, Бучинци, Волково, Орланци, Бојане, Брњарци, Визбегово, Мршевци, Бутел, Бардовци, Долно Свиларе, Ајватовци, Стајковци, Ново Село, Дељадровци, Кондово, Злокуќани, Горче Петров, Сингелиќ, Илинден, Гази Баба, Карпош, Бујковци, Центар 1, Инџиково, Сарај, Маџари, Горно Коњари, Крушопек, Нерези, Марино, Глумово, Шишево, Арнакија, Центар 2, Кисела Вода 2, Семениште, Долно Водно, Миладиновци, Чајлане, Буковиќ, Ласкарци, Кадино, Сушица, Средно Коњари, Грчец, Горно Водно, Јурумлери, Горно Лисиче, Мралино, Матка, Идризово, Саат Кула, Железара, Чаир, Долно Лисиче, Усје, Чојлија, Паничари, Сопиште, Горно Соње, Чифлик, Долно Соње, Раовиќ, Барово, Долно Коњари, Света Петка, Драчево, Дивље, Студеничани, Петровец, Говрлево, Добри Дол, Морани, Батинци, Огњанци, Градманци, д.Количани, Катланово, г.Количани, Пагаруша, Вртекица, Таор, Осинчани, Јаболци, Маркова Сушица, Драчевица, Нова Брезница, Умово, Зелениково, Вражале, Пакошево, Брезница, Ново Село, Блаце Кале, Бадар, Држилово, Цветово, Градовци, Црвена Вода, Смесница, Кожле, Патишка

			река, Палиград, Калдирец, Тисовица, Црн Врв, Доброино, Алдинци, Дејковец, Чучер Сандево, Љубанци, Раштак, Црешево, Арачиново, Бунарџик, Текија, Оризари, Кисела Вода 1, Трубареве, Ракотинци, Р'жаничино, Орешани, Рамник Габер, Страхојадица, Гумалево, Малчиште и Елово.
Виногорје	Велес	Вина со контролирано потекло од Велешко виногорје	Крушје, Иванковци, Рудник, Лугунци, Ветерско, Карабуниште, Сујаклари, Новачани, Мамутчево, Сопот, Слп, Отовица, Башино Село, Кумарино, Чалошево, Велес, Белештевица, д. Јаболчиште, Бузалково, Рлевци, Дреново, Ново Село, г. Јаболчиште, Раштани, Куридере, Караслари, Сливник, Бањица, Лисиче, Оризари, Нежилово, г. Врановци, Кочилари, Црквино, Отиштино, Раковец, Папрадиште, Убого, Ораовец, Еловец, Згрополци, Голозинци, Мелница, Бистрица, Црешнево, Чашка, Грнчиште, Витанци, Ногаевци, Ореше, Бусинци, Војница, Свеќани, Капиново, Виничани, Согле, Уланци, Крива Круша, Ново Село, Скачинци, Богомила, д. Врановци, Стар Град, Теово, Водоврати, Двориште, Плевене, Крајници, Градско, Мартолци, Чичево, Ораовдол, Мокрени, Извор, Оморани, Подлес, Владилковци, Крнино, Габровник, Поменово, Смилевци, Попадија, Степанци.
Виногорје	Тиквеш	Вина со контролирано потекло од Тиквешко виногорје	Паликура, Росоман, Крушевица, Сирково, Рибарци, Сопот, Мрзен Ораовец, Манастирец, Камендол, Марена, Трстеник, Глишиќ, Фариш, Дебриште, Кавадарци 2, Шивец, Раец, Дреново, Возарци, Ваташа, Брушани, Грбовец, Ресава, Кесендре, Драдња, Дабниште, Шешково, Добротино, Бегниште, Страгово, Горниково, Кошани, Праведник, Галиште, Драгожел, Крнево, Куманичево, Бохула, Радња, Бошава, Клиново, Чемерско, Бојанчиште, Конопиште, Клиново, Мрежичко, Рожден, Црвени Брегови 2, Шеоба, Џидимирци, Поштерница, Пепелиште, Курија, Црвени Брегови 1, Калањево, Криволак, Брусник, Неготино, Војшанци, Иберли, Липа, Бистренци, Дуброво, Тимјаник, Корешница, Тремник, д. Дисан, Прждево, Кошарка, Челевец, Демир Капија, г. Дисан, Вешје, Бесвица, Чифлик, Дрен, Драчевица, Барово, Никодин, Крстец, Ореовец, Плетвар, Ракле, Топлица, Тројаци, Беловодица, г. Радобил, м. Радобил, Дрен, Царевиќ, Смолани, Кокре, Прилепец, Волково, Чумово, Мало Рувци, Штавица, Марул, Подмол, Кален, Бонче, Лопатица, Пештани, Дуње, Крушевица, Чаниште, Манастир-мариово, Полчиште 2, Вепрчани, Гуѓаково, Врпско, Живово, Мелница, Бешиште, Полчиште 1, Витолиште.

Виногорје	Гевгелија - Валаново	Вина со контролирано потекло од Гевгелиско - Валановско виногорје	Давидово, Миравци, Петрово, Џумобос, Дурутли, Органџали, Севендекли, Куртамзали, Николиќ, Габрово, Милетково, Чаушли, Смоквица, Фурка, Серменин, Ѓопчели, Нов Дојран, Богданци, Црничани, Кованци, Конско, Гавато, Прдејци, Негорци, Стар Дојран, н.Конско, Сретеново, Стојаково, Хума, Мрзенци, Селемли, Богородица, Моин, Гевгелија, Градец, Башали, Плавуш, Јосифово, Терзели, Пирава, Булунтули, Кочули, Бајрамбос, Раброво, Валаново, Прстен, Башибос, Чалакли, Дедели, Брајковци, Собри, Честово, Балинци, Казандол, Марвинци, Грчиште.
Виногорје	Струмица - Радовиш	Вина со контролирано потекло од Струмичко - Радовишко виногорје	Нивичино, Кушкулија, Висока Маала, Нова Маала, Чанаклија, Гечерлија, Дукарино, Сушево, Добрешинци, Хамзали, Радичево, Дрвош, Иловица, Владиевци, Барбарово, Стиник, Требичино, Штука, Едрениково, Василево, Варварица, Градошорци, Седларци, Ангелци, Пиперово, Вељуса, Ново Коњарево, Сушица, Сарај, Петралинци, Просениково, Старо Балдовци, Добрејци, Рич, Босилово, Водоча, Дабилџа, Бањица, Радово, Струмица, Секирник, Турново, Ново Село, Робово, Белотино, Еднокуќево, Градско Балдовци, Попчево, Боријево, Сачево, Бајково, Моноспитово, Муртино, Куклиш, Зубово, Раборци, Борисово, Мокриево, Колешино, Смолари, Три Води, Свидовица, Габрово, Чепели, Бањско, Мокрино, Дражево, Старо Коњарево, Костурно, Орманли, Злешево, Дорлобос, Мемешли, Шипковица, Козбунар, Ново Село, Смиланци, Шаинташ, Коџалија, Радовиш, Држанци, Штурово, Коселија, Бучим, Аликоч, Супурге, Тополница, Калаузлија, Прналија, Ораовица, Подареш, Раклиш, Дамјан, Ињево, Погулево, Јаргулица, Горна Враштица, Воиславци, Покрајчево, Сурдулци, Дедино, д.Враштица, Габревци, Калугерица, Злеово, Гарван, Загорци, Скоруша, д.Радеш, Ракитец, Папавница, Лубница, Конче, г. Липовиќ, д Липовиќ.
Виногорје	Овче Поле	Вина со контролирано потекло од Овчеполско виногорје	Стројманци, Павлешенци, г.Ѓуѓанци, Стањевци, д.Ѓуѓанци, Патетино, Макреш, Малино, Алакинци, Орел, Немањица, Ранчинци, Мечкуевци, Крушица, Преот, Мездра, Сопот, Арбасанци, Свети Николе, Град, Трстеник, Стануловци, Буриловци, Горобинци, Ерџелија, Мустафино, Кнежје, Пеширово, Гуземелци, Црнилиште, Амзабегово, Милино, Лозово, Кадрифаково, Хаџи Матово, Богословец, Делисинци, Сарамзалино, Дорфулија, Хаџи Бегово, Каратманово, Коселари, Кишино, Бокирлија,

			Судиќ, г.Трогерци, Крупиште, г. Балван, д.Трогерци, Аргулица, Врсаково, Карбинци, Црвулево, Батање, Припечани, Руљак, Сарчиево, Козјак, д.Балван, Таринци, Вртешка, Криви Дол, Радање, Кепекчелија, Калаузлија, Чардаклија, Јунузлија, Караорман, Ебеблија, Доброшани, Кучилат, Прналија, Три Чешми, Курфалија, Голем Габер, Штип 1, Оџалија, Сушево, Никоман, Мичак, Кучица, Муратлија, Н.Село ш, Мал Габер, Тестемелци, Јамуларци, Шашаварлија, Почилово, Црешка, Кошево, Пенуш, Скандалци, Калапетровци, Софилари, Липов дол, Едеклерци, Долани, Љуботен, Драгоево, Чифлик, Танатарци, Селце, Лакавица. Горачино, Шопур, Пухче, Суво Грло, Хаџи Реџепли, Степанци, Ново село, Лесковица, Брест, Пиперово, Јамиште, Добрево, Зеленград, Маричино, Гризилевци, Лесново, Кундино, Горни Стубол, Шталковица, Плешанци, Горно Барбарево, Древено, Пробиштип, Злетово, Долни Стубол, Долно Барбарево, Турско Рудари, Стрмош, Стрисовци, Ратавица, Дренук, Неокази, Петришино, Бунеш, Пуздерци, Зарапинци, Куково, Бучиште, Трипатанци, Лезово, Трооло, Пестришино, Гајранци, Гујновци, Пишица.
Виногорје	Кочани -Виница	Вина со контролирано потекло од Кочанско -виничко виногорје	Полаки, Небојани, Цера, Главовица, Ново Село, Јастребник, Костин Дол, Пресека, Пашаџиково, Речани, Безиково, Нивичани, Пантелеј, Лешки, г. Градче, Вранинци, д. Градче, Рајчани, Бели, Црвена нива, Оризари, Кочани, Припор, Спанчево, Врбица, Бања, Соколарци, Тркање, Лепопелци, Прибачево, Жиганци, Горни Подлог, Грдовци, Облешево, Ново Селани, Долни Подлог, Мојанци, Зрновци, Чешиново, Чифлик, Мородвис, Уларци, Теранци, Видовиште, Кучичино, Бурилчево, Калиманци, Истибања, Грљани, Црн Камен, Трсино, Виничка Кршла, Драгобраште, Јакимово, Виница, Пекљани, Липец, Блатец, Градец, Лески, Лаки.
Виногорје	Куманово	Вина со контролирано потекло од Кумановско виногорје	Мгленце, Рамно, Пелинце, Буковѓане, Малотино, Длабочица, Враготурце, Цветишница, Жегљане, Алгуња, Арбанашко, Дејловце, Степанце, Карловце, Кокино, Челопек, Сушево, Сопот, Коинце, Стража, Бајловце, Лојане, Белановце, Гошинце, Злокуќане, Врачовце, Пузаѓка, Карабичино, Никуљане, Осиче, Табановце, Думановце, Жељувино, Руница, Добрача, Четирци, Ваксинце, Драгоманце, Дренак, Ст. Нагоричане, Цвиланце, Алинце, Решко, Извор, Стрновац, Слупчане, Канарево, Глажња, Горно Коњаре, Макреш, Мл.

			Нагоричане, Орах, Алашевце, Речица, Липково, Рнковце, Стрима, Облавце, Оризаре, Опае, д. Којнаре, Режановце, Ругинце, д. Којнаре, Куманово, Војник, Отља, Стрезовце, Лопате, Тронега, Клечевце, Бељаковце, Матејче, Бедиње, Јачинце, Довезенце, Љубодраг, Черкеско село, Шупли Камен, Ропалце, Зубовце, Доброшане, Билановце, Романовце, Виштица, Ново Село, Никуштак, Умин Дол, Новоселане, Косматец, Мургаш, Орашец, Пчиња, Пезово, Скачковце, Агино Село, Брзак, Кучкарево, Кутлибег, Кшање, Градиште, Студена Бара, Кокошиња, Габреш, Колицко, Вакав, Винце, Длга, Живиње.
Виногорје	Кратово	Вина со контролирано потекло од Кратовско виногорје	Луке, Подржи Коњ, Крстов Дол, Огут, Голема Црцорија, Нерав, Герман, Мала Црцорија, Трново, Добровница, Метежево, Осиче, Габар, Паклиште, Киселица, Жидилово, Петралица, Криви Камен, Станча, Градец, Баштево, Узем, Гулинци, Радибуш, Дрење, Отошница, Кркља, Милутинце, Лозаново, Варовиште, Крива Паланка, Длабочица, Костур, Кошари, Тлминци, Дурачка Река, Бс, Мартиница, Конопница, Гиновци, Љубинци, Ранковци, Станци, Вржогрнци, Псача, Мождивјак, Борово, Опила, Одрено, Ветуница, Дренак, Страцин, Трновац, Каврак, Крилатица, Пендаќ, Нежилово, Кнежево, Куклица, Коњух, Димонце, Емирица, г. Кратово, Мушково, Железница, Талашманце, Кетеново, Живалево, Шопско Рудари, Којково, Тополовиќ, Вакуф, Кратово, Туралево, Куново, Шлегово, Филиповци, Приковци, Секулица, Близанци, Луково, Татомир.
Виногорје	Пијанец	Вина со контролирано потекло од Пијанечко виногорје	Саса, Моштица, Косевица, Костин Дол, Вратиславци, Селник, Драмче, Киселица, Ветрен, Каменица, Габрово, Луковица, Илиево, Дулица, Делчево, Тодоровци, Очипале, Звегор, Бигла, Стамер, Град, Косово, Дабје, Турија, Чифлик, Вирче, Стар Истевник, Тработивиште, Разловци, Нов Истевник.
Виногорје	Кичево	Вина со контролирано потекло од Кичевско виногорје	Тајмиште, Колари, Зајас, Папрадиште, Мидинци, Туин, Букојчани, Бериково, Јагол, Јагол Доленци, Страгомиште, Бачишта, Поповјани, Аранѓел, Жубрино, Србица, Ново Село, Речани Зајаско, Лешница, Добреноец, Осломеј, Грешница, Дупјани, Колибари, Длапкин Дол, Црвивци, Премка, Рабетино, Шутово, Трапчин Дол, Патеец, Стрелци, Душегубица, Козичино, Раштани, Осој, Лазаровци, Мамудовци, Гарани, Кичево, Јаорец, Светорача, Кнежино, Крушица, Лавчани, Орланци, Речани, Бигор Доленци, Ехлоец, Другово, Кленоец, Миокази, Србјани,

			Челопеци, Подвис, Малкоец, Манастир, Курбуница, Пополжани, Иванчишта, Попоец, Лисичани, Видрани, Вранештица, Атишта, Брждани, Кладник, Јудово, Свињиште, Цер, Козица, Големо Црско, Белица, Мало Црско, Прострање, Велневци.
Виногорје	Тетово	Вина со контролирано потекло од Тетовско виногорје	Старо Село, Вратница, Јажинце, Рогачево, Беловиште, Првце, Одри, Доброште, Теарце, Орашје, Јелошник, Вејце, Старо Село, Брезно, Нераште, Варвара, Јегуновце, Вешала, Лешок, Бродец, Ѓермол, Селце, Глоге, Раотинце, Пршовце, Отуње, Слатино, Сетоле, Бозовце, Подбреге, Лавце, Јанчиште, Непроштено, Јадоварце, Шипковица, Копаница, Прељубиште, Џепчиште, Порој, Шемшево, Ратае, Жилче, Туденце, Тетово, Сиричино, Гајре, Требош, Озормиште, Лисец, Церово, Јеловјане, Желино, Мала Речица, Сараќино, Голема Речица, г. Палчиште, Урвич, Фалише, Рогле, д. Седларце, Групчин, Ново Село 2, Ново Село 1, д. Палчиште, Брвеница, Стримница, Добарце, д. Лешница, Копачин Дол, Новаќе, Челопек, Чифлик, Камењане, Мерово, Селце Кеч, Синичане, Ларце, г. Лешница, г. Седларце, Боговиње, Раковец, Милетино, Пирок, Жеровјане, Радиовце, Луковица, Седларево, Теново, Блаце, Стенче, Стенче, Волковија, Гургурница, Ѓурѓевиште, Ломница, Гарјане, Градец, Калиште, Сенокос, Неготино, Бродец, Добри Дол, Пожаране, Чеграње, Тумчевиште, Топлица, Чеграње, Галате, д. Јеловце, Врапчиште, Врановци, Ново Село 1, Форино, Чеграње, г. Јеловце, Зубовце, Корито, Дебреше, Чајле, Гостивар, Лешница, Здуње, Балин Дол, Печково, Жужње, Нистрово, Равен, Бањица, Кракорница, Богдево, Мало Турчане, Дуф, Вруток, Беловиште, Врбен, Рибница, Трново, Речане, Куново, Сушица 1, Ничпур, Лакавица, Грекај, Орќуше, Митрови Крсти, Тануше, Бибај, Ново Село 2, Страјане, Церово, Симница, г и д Ѓоновица, Леуново, г. Волковија, Србиново, Железна Река, Леуново, Сретково, Никифорово, Кичиница, Врбјани, Сенце, Беличица, Жировница, Маврово, Никифорово, Падалиште, Болетин, Видуше, Требиште, Галичник, Ростуша, Велебрдо, Битуше, Селце, Јанче, Аџиевци, Тресонче, Росоки, Присојница, Скудриње, Сушица 2, Лазарополе.
Виногорје	Прилеп	Вина со контролирано потекло од Прилепско виногорје	Присад, Дабница, Кутлешево, Вранче, Мажучиште, Варош, Турско, Заполжани 1, Прилеп 1, Годивје, Големо Коњари 1, Лениште, Заполжани 2, Кореница, Кривогаштани, Големо Коњари 2, Врбјани, Мало Коњари, Селце, Крушеани, Беровци,

			Ново Лагово, Кадино Село, Старо Лагово, Галичани, Обршани, Боротино, Воѓани, Загорани, Алинци, Бела Црква, Веселчани, Пашино Рувци, Чепигово, Шелеверци, Ерековци, Тројкрсти, Тополчани, Канатларци, Клепач, Саждево, Јакреново, Белушино, Борино, г. Дивјаци, Пуста Река, Житоше, Селце, Арилево, Норово, Локвени, д. Дивјаци, Крушево, Алданци, Кочиште, Растојца, Врбоец, Острилци, Свето Митрани, Бирино, Пресил Милошево, Бучин, Здуње, Брезница, Волче, Требовље, Растеш, Близанско, Тажево, Заград, Битово, Брест, Белица, Косово, Ботушје, Звечан, Рамне, Бенче, Самоков, Калугерец, Лупште, Могилец, Зркле, Ковче, Црешново, Инче, Модриште, Сушица, Манастирец, Томино Село, Тополница, Драгов Дол, Вир, Крапа, Крушје, Слатина, Локвица, Грешница, Девич, Требино, Суви Дол, Русјаци, Барбарос, М. Брод, Латово, Ижиште, Сланско, Пласница, Дреново, Преглово, Дворци.
Виногорје	Битола	Вина со контролирано потекло од Битолско виногорје	Трновци, с. Тодори, Подино, Ивањевци, Новоселани, Древени, Лознани, Лопатица, Ношпал, д. Српци, Вашареица, Добрушево, Мусинци, Лисопај, Црноец, Беранци, Орле, Мојно, Алинци, Чарлија, Стрежево, Будаково, Путурус, Црно Буки, Свиниште, Метимир, Габалавци, Маково, Зовиќ 1, Црничани, Трап, Облаково, Рапеш, Могила, Дедебалци, Секирани, Гопеш, Радобор, Лера, Драгожани, Градешница, Кукуречани, Доленци, Старавина, Далбеговци, Драгарино, Рамна, Арматуш, д. Орехово, г. Српци, ст. Змирнево, Мегленци, Гавато, д. Агларци, г. Агларци, Трн, Брник, Братин Дол, Ротино, Суводол, Снегово, Крклино, Кажани, Цапари, Добромири, Карамани, Магарево, Будимирци, Ивени, Груништа, Грумази, г. Оризари, д. Оризари, Раштани, Гнилеш, Новаци, Маловиште, Дихово, Трново, Битола, Паралово, Логоварди, Зовиќ 2, Врањевци, Билѓаник, Брусник, Рибарци, Балдовенци, Полог, Нижеполе, Лавци, Поешево, Оптичари, Скочивир, Гнеотино, Петалино, Тепавци, Буково, Егри, Кравари, Сливица, Крстоар, Бистрица, г. Орехово, Велесело, Брод, Злокуќани, Жабјани, Олевени, Кременица, Добровени, Породин, Барешани, Канино, Бач, Совиќ, Гермијан, Острец, Велушина, Лажец, Живојно, Граешница, Драгош, Кишава, Зашле, Брезово, Железнец, Доленци, Радово, Големо Илино, Ракитница, Сопотница, Журче, Мало Илино, Сувогрло, Бабино, Ново Село, Жван, Базерник,

			Прибилци, Света Слоештица, Единаковци, Мренога, Слепче, Бараково, Сладуево, Белче, Граиште, Вирово, Вардино, Лесково, Мургашево, Церово, Суводол, Стругово, Боиште, Кутретино, Загориче, Обедник, Утово, Смилево.
Виногорје	Преспа	Вина со контролирано потекло од Преспанско виногорје	Крушје, Лева Река, Кривени, Болно, Златари, Избишта, Петрино, Јанковец, Сопотско, Евла, Ресен, г. Дупени, Козјак, Царев Двор, Стипона, г.Бела Црква, Лавци, д.Бела црква, Подмочани, Дрмени, Покрвеник, Прељубје, Езерани, Волкодери, Грнчари, Перово, Шурленци, Курбиново, Отешево, Рајца, Лескоец, Асамати, Арвати, Сливница,Претор, Стење, Крани, Брајчино, Штрбово, Љубојно, Конско, Наколец, д. Дупени.
Виногорје	Охрид	Вина со контролирано потекло од Охридско виногорје	Врбјани, Слиово, Турје, Годивје, Мраморец, Лактиње, Арбиново, Песочани, Слатино, Издеглавје, Оздолени, Црвена Вода, Велмеј, Ново Село, Белчишта, г. Средоречје, Брежани, Батун, Лешани, Злести, Климештани, Мешеишта, Куратица, Сирула, Речица, Плаке, Волино, Ливоиште, Опејнца, Требениште, Свиништа, Вапила, Завој, Горенци, г. Лакочереј, Косел, Оровник, д.Лакочереј, Скребатно, Лескоец, Охрид, Велгошти, Рамне,Велестово, Конско, Елшани, Пештани, Љубаништа, Трпејца, Селци Буринец, Збавди, Дренук, Модрич, Луково, Нерези, Јабланица, Присовјани, Безово, Пискупштина, Мислодежда, Поум, Брчево, Боровец, Делагожди,Ташмуруништа, Богојци, Лабуниште, Корошишта, Џепин, д.Татеши, г.Татеши, Подгорци, Вевчани, Добовјани, Ново Село, Велешта, Ложани, Биџово, Ливада, Окиси, д.Белица, Драслајца, Враниште, Моришта, Вишни, Мислешево, Заграчани Шум, Струга, Радолишта, Калишта, Франгово, Радожда, Мали Влај.

III . Вина со контролирано и гарантирано потекло (ВКГП)

Област на потекло	Заштитено име	Употреба	Територија
Локалитет/ месност и/или ограничени е лозарски единици			

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

1335.

РЕШЕНИЕ

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ
„РАНКА МИЛАНОВИЌ” СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на Статутот на Ј.У. Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ”-Скопје, број 01-212/4 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 10.3.2011 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2421/2
4 април 2011 година
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1336.**

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Правилникот за начинот на обележување на проектирана градба на терен („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/11), направена е техничка грешка, поради што министерот за транспорт и врски, дава

**ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА ПРОЕКТИРАНА ГРАДБА НА ТЕРЕН**

Во Правилникот за начинот на обележување на проектирана градба на терен („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/11) наместо нумеричките броеви на членовите по член 2 и тоа: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, треба да стојат нумеричките броеви: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Бр. 01-4812/1
5 април 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1337.**

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ” бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 11.4.2011 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 41,512
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 42,812
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 43,918
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 43,577
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 35,073

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 80,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 82,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 71,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 60,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 42,908

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	80,00	79,50	79,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	81,50	81,00	80,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	70,50	70,00	69,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	59,50	59,00	58,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,038
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 22,009
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,222
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 12.4.2011 година.

Бр. 02-520/1
11 април 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 1338.

Врз основа на член 63 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ ЗАСОЛНИШТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките нормативи за изградба на јавни засолништа (во натамошниот текст засолништа).

Член 2

Како засолниште, во смисла на овој правилник, се смета градежен објект, односно дел од градежен објект, за основна заштита, засолнување на населението, материјалните добра и културното наследство на Република Македонија во услови на природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба.

Член 3

Засолништата од член 2 од овој правилник се проектираат и градат така да имаат:

1) затворени и функционално поврзани простории што обезбедуваат заштита од механичко, топлотно, радијационо и хемиско дејство на оружје;

2) влез и помошен излез што се отпорни на ударен бран од експлозија и

3) вградени средства, опрема и уреди за заштита на отворите и за задоволување на неопходните физиолошки потреби на лицата предвидени за престој во засолништето.

Член 4

Заштитните својства на засолништето се изразуваат со отпорноста на дејството на оружјето што засолништето може да го поднесе без нарушување на функцијата и тоа:

1) Во однос на механичкото дејство:

- со големината на натпритисокот на воздушниот ударен бран од експлозија (во натамошниот текст: натпритисокот) и

- со калибарот на авиобомбата или на друг проектил што директно ќе го погоди засолништето;

2) Во однос на радијационото дејство:

- со јачината и интезитетот на радиоактивните зрачења (гама – зраци, неутрони);

3) Во однос на топлотното дејство;

- со интезитетот и количеството на топлината и

4) Во однос на хемиското дејство:

- со концентрацијата на отровните материји во надворешната атмосфера.

Заштитните својства на влезот и на помошните излези на засолништето се изразуваат со отпорноста на механичките дејства според став 1 точка 1 на овој член.

Заштитните својства на засолништата се искажуваат со големината на натпритисокот, односно со калибарот во авиобомбата што директно ќе го погоди засолништето, при што се подразбираат и припаѓачките заштитни својства спрема другите дејства од ставот 1 на овој член (во натамошниот текст: обем на заштита).

Член 5

Засолништето за основна заштита има:

1) Обем на заштита од 100 кРа натпритисок;

2) Функционално решени простории опремени за седумдневен непрекинат престој до 300 лица.

II. ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ НА ЗАСОЛНИШТАТА

1. Влез**Член 6**

Влезот во засолништето се конструира така што средството за затворање на влезниот отвор да биде заштитено од непосредно механичко, топлинско и радијационо дејство.

Член 7

Бројот и големината на влезните отвори во засолништето се следните:

1) за засолништа до 50 лица - еден светол отвор од 62,5/180 cm;

2) за засолништа над 50 до 100 лица - еден светол отвор од 80/180cm;

3) за засолниште над 100 до 300 лица – по еден светол отвор од 100/180cm односно од 110/200cm на секои 200 лица, или по еден светол отвор од 80/180 cm на секои 100 лица.

Член 8

Пред влезниот отвор се формира, по потреба, проширување на влезниот ходник. Димензиите на тоа проширување се определуваат според видот и конструкцијата на средството за затворање на отворот на влезот, така што светлиот влезен отвор и светлиот отвор на влезниот ходник да не се намалуваат кога вратата е отворена.

Член 9

Влезниот ходник на засолништето како самостоен објект може да биде хоризонтален или во наклон, со рампа односно скали.

Влезниот ходник на засолништето како самостоен објект има најмалку две хоризонтални скршнувања под агол $\alpha = 90^\circ + 15^\circ$. Односот на должините на оските на праволинскиот дел на ходникот, според светлата ширина на ходникот, се изведува да биде што поголем.

Член 10

Светлата ширина на влезниот ходник во засолништето изнесува најмалку:

1) за минување до 100 лица - 80cm;

2) за минување од 100 до 200 лица - 120cm и

3) за минување од 200 до 300 лица - 180cm.

При реконструкција на просториите погодни за засолниште, светлите широчини можат да се намалат до 25%.

Најмалата светла височина на влезниот ходник во засолништето изнесува 200cm, а за реконструкции 180cm.

Член 11

Ако се предвидува во засолништето да се влегува од визбена просторија, влезниот ходник треба да е паралелен со влезниот отвор со проширување според член 8 од овој правилник.

Влезниот ходник во визбената просторија треба да го преклопува влезниот отвор од една односно во обете страни за големината:

$$L = \frac{\check{S} + h}{2} \quad \text{каде што е:}$$

$\check{S}$ - широчината определена во член 10 од овој правилник, а

h - височина на влезниот ходник.

2. Помошен излез**Член 12**

Помошниот излез од засолништето се конструира така што средството за затворање на излезнаот отвор да биде заштитено од непосредно механичко, топлотно и радијационо дејство на оружје.

Член 13

Пред средството за затворање на излезниот отвор се формира, по потреба, проширување на излезниот ходник. Димензиите на тоа проширување се определуваат според видот и конструкцијата на средството за затворање на отворот и на елементот на системот за проверување, така што светлиот отвор на излезот и на излезниот ходник да не се намалува кога вратата е отворена.

Член 14

Ходникот на помошниот излез, окното на помошниот излез и вшмукувачкиот отвор водат надвор од зоната на уривање. Ходникот на помошниот излез може да води низ визбените и други погодни простории преку кои можат безбедно да се напуштат засолништето и зоната на уривање.

Ходникот на помошниот излез, може да се користи за довод на воздух.

Ходникот на помошниот, излез има едно хоризонтално или вертикално скршнување под агол $\alpha = 90^\circ + 15^\circ$.

Вертикалното окно има направа за качување, метална скала или други скали.

Член 15

Најмалите мерки на ходникот на помошниот излез од засолништето изнесуваат:

- 1) за правоаголен пресек - 80cm X 140 cm;
- 2) за кружен пресек - ϕ 80 cm до 100cm;
- 3) за јајчест пресек - $d/H = 80 \text{ cm} / 120 \text{ cm}$;

Најмалите мерки на окното на помошниот излез изнесуваат:

- 1) за квадратен пресек - 80 cm x 80 cm, и
- 2) за кружен пресек - ϕ 80cm;

Член 16

Отворот на окното се наоѓа надвор од зоната на уривање и е обезбеден така што да не можат да навлезат површински води, да не може да се затне со туѓи тела и да не можат да влегуват животни.

Отворот се затвора со хоризонтален или вертикален капак или со вертикална решетка.

Член 17

Влезот во засолништето и помошниот излез од засолништето се постават на што поголема меѓусебна оддалеченост.

3. Простории на засолништата**Член 18**

Засолништата ги имаат следните простории:

- 1. Простории за движење:
 - брана на влезот и
 - брана на помошниот излез;
- 2. Просторија за престој;
- 3. Санитарни простории:
 - нужник;
 - предпростор;
 - просторија за одпадоци, одпадни води и фекалии и
 - експанзиона комора.

4. Простории за уреди:

- простории за вентилациони електрични уреди и
 - просторија за предфилтер и експанзиона комора;
- Засолништата може да ги имаат и следните простории:
- просторија за вода;
 - просторија за храна, опрема, прибор и алат;
 - просторија за подгревање на храната и
 - просторија за давање медицинска помош.

Простории за движење**Член 19**

Најмалата површина на браната на влезот се определува според нормативот од 0,03 m² по едно лице, со тоа што вкупната површина на браната на влезот не може да биде помала од 1,5 m².

Височината на браната на влезот не е помала од височината на просторијата за престој.

Отворите на браната на влезот се затвораат со врата.

Надворешната врата на браната на влезот е отпорна на притисок, херметички да се затвора и отвора кон надвор. Внатрешната врата на браната на влезот е отпорна на температурен бран, херметички се затвора и се отвора кон просторијата на браната.

Пропусната моќ на внатрешната врата на браната е еднаква на пропусната моќ на надворешната врата на браната.

Браната има и врата кон просторијата за отпадоци која се отвора кон просторијата на браната, а е отпорна на температурен бран и херметички се затвора.

Отворот за одведување на искористениот воздух од просторијата за престој во браната се затвора со вентил за регулирање на натпритисокот, а отворот за одведување на искористениот воздух од браната се затвора со противударен вентил за регулирање на натпритисокот.

Член 20

Браната на помошниот излез има површина најмалку 1,30 m².

Височината на браната на помошниот излез се изведува така да биде помала од височината на просторијата за престој.

Член 21

Отворот на браната на помошниот излез се затвора со врата со големина од 62,5cm x 180 cm или со капак со големина од 62,5cm x 80cm.

Надворешната врата, односно капакот на браната на помошниот излез треба да е отпорна на притисок и херметички да се затвора.

Внатрешната врата, односно капакот треба да е отпорна на температурен бран, херметички да се затвора и се отвора во браната на помошниот излез. Долниот раб на внатрешниот капак на браната на резервниот излез е подигнат од котата на подот на засолништето за 40 до 50 cm.

Простории за престој**Член 22**

Површината на просторијата за престој се определува според следниве нормативи:

1) најмалку 2m² по едно лице во засолништа за сместување до 50 лица што не се проветруваат принудно;

2) најмалку 0,10 (6 + n/100) m², по едно лице во засолништа што природно се проветруваат, а не се климатизират, каде што - n е предвидениот број лица во пополнето засолниште. Ако засолништата се наоѓаат во група бројот на лицата - n се зема како збир на предвидениот број лица во одделни засолништа на односна група и

3) најмалку 0.06m² по едно лице во засолништата што се проветруваат природно и што се климатизираат. Височината на просторијата за престој изнесува 2,30 m.

Како височина на засводената просторија за престој се зема височината на опората (вертикалниот ѕид) и две третини од стрелата на сводот (лакот).

Една просторија за престој се предвидува по правило, за сместување за најмногу 100 лица.

Санитарни простории

Член 23

Во засолништето се предвидува еден сув нужник за 34 лица. Сувите нужници се наоѓаат во посебни кабини со прегради со височина најмалку 2m мерено од подот. Основата на кабината не е помала од 0,90m x 1.20m.

Ако во засолништето постојат повеќе од два суви нужника, се делат на женски и машки, во однос од 2:1, а сувиот нужник за мажи има и по еден писоар.

Член 24

Сувите нужници имаат предпростор со врата што сама се затвора. Предпросторот има еден мијалник на најмногу три нужника. Најмалата површина на претпросторот изнесува 0,035m² по едно лице, со тоа што површината на претпросторот не може да биде помала од 1,20m².

Член 25

Во засолништето се предвидува просторија за отпадоци, отпадни води и фекалии. Површината на просторот за оваа намена се определува според нормативот од најмалку 0,03m² по едно лице.

Член 26

Просторијата за отпадоци по правило се користи како експанзиона комора во која се доведува отпадниот воздух од санитарните простории преку вентилот за регулирање на натпритисокот, а се одведува во надворешната средина преку противударниот вентил за регулирање на натпритисокот. Отворот се затвора со врата што е отпорна на температурен бран и што херметички се затвора, а се отвора кон просторијата за отпадоци.

Простори и простории за уреди

Член 27

Површината на просториите за вентилационите уреди се определува зависно од видот на вентилациониот уред.

Површината за просторот на генераторот на еднонасочна струја изнесува најмалку 1m².

Површината на просторот за разводниот орман со електричната опрема изнесува најмалку 1m², со тоа што мора да обезбеди слободен простор на оддалеченост од 0,80 m пред разводниот орман.

Површината на просторот за резервните филтри изнесува од 0,5 m² до 1,0 m², зависно од типот на применетиот филтер.

Член 28

Просторите од членот 27 од овој правилник се обезбедуваат, по правило, во просторијата за престој во засолништата предвидени за сместување до 50 лица.

Засолништата предвидени за сместување на повеќе од 50 лица имаат посебна просторија за уреди.

Член 29

За сместување на песочни предфилтери односно механички предфилтери се обезбедува посебна просторија.

Просторијата за предфилтерите е одвоена од просторијата за уредите и од просторијата за престој со бетонски ѕид со дебелина од 40cm.

Пристапот во просторијата за предфилтрите се предвидува да биде од ходникот на помошниот излез кој се затвора со капак отпорен на натпритисок и херметички се затвора, а се отвора во насока спротивна на дејството на воздушниот ударен бран, или од браната на помошниот излез која се затвора со капак што е отпорен на температурен бран и што херметички се затвора, а се отвора кон просторијата за предфилтерите.

Член 30

Површината на просторијата за сместување на предфилтерите се определува зависно од бројот, големината и распоредот на единиците од кои тие филтри се формираат. Дното на просторијата за песочните предфилтери се изведува со благ наклон, а на најниската точка на таа просторија се предвидува одвод на кондензираната вода надвор од засолништата.

Воздушниот простор во просторијата за предфилтерите служи како експанзиона комора за противударните вентили.

Други простории

Член 31

За сместување на најнеопходните количества вода за пиење и хигиенски потреби, се предвидува посебен простор во просторијата за престој или посебна просторија.

Површината на просторот односно просторијата се определува зависно од потребното количество вода и од усвоениот начин на складирање на водата, односно изнесува најмалку 0,025m² по едно лице.

За сместување на вода и храна што ја донесуваат корисниците во засолништето се користат, по правило, неискористените делови на просторот во засолништето.

Член 32

Просториите, опремата и инсталациите на објектите што не се во функција на засолништето ги немаат заштитните својства на засолништето.

Ако просториите, опремата и инсталациите од ставот 1 на овој член функционално се поврзани со засолништето, при пренамената на засолништето се обезбедува херметичко затворање на сите отвори со кои тие простории, опрема и инсталации директно се поврзани со засолништето со средства за затворање на отворите со согласност со обемот на заштита на засолништето. Средствата за затворање на отворите се отвораат спротивно на насоката на дејството на воздушниот бран.

4. Обработка на внатрешните површини

Член 33

Подовите на засолништата се рамни и мазни, но не и лизгави.

Подната облога е изработена од материјал што лесно се чисти, мие и деконтаментира и е отпорна на абеење.

Член 34

Површината на сидовите, преградите, таваните и другите конструкциони елементи на засолништата не се малтерисуваат. Дозволено е израмнување на нерамнините со водоотпорен материјал, варосување и бојадисување со антифунгицидни средства отпорни на влага.

Сидовите, преградите и таванот на двонаменските објекти можат трајно да се обложуваат со сите видови облоги што не се ранливи и што не се одвојуваат од подлогата при потрес.

Украсните облоги и другите предмети од ронливи материјали се отстрануваат при користењето на таков објект за засолниште.

III. ЗАШТИТНИ СВОЈСТВА НА ЗАСОЛНИШТАТА

Член 35

За изградба на засолништа може да се употреби градежен материјал кој обезбедува соодветни заштитни својства на засолништата.

За носечките елементи на конструкцијата на засолништата за основна заштита се употребува армиран бетон.

Други видови материјали можат да се користат врз основа на нивната погодност за изградба на засолништето.

1. Отпорност на засолништата на механички дејства

Член 36

Отпорноста на засолништата на механички дејства се определува на:

- 1) основно оптоварување и
- 2) посебно оптоварување (оптоварување од ударен бран од експлозија, парчиња и урнатини).

Член 37

Оптоварувањето од ударен бран од експлозија се зема како заменливо статичко рамномерно поделено оптоварување вертикално на површините на елементите на конструкцијата на засолништето и на средствата за затворање.

Заменливото статичко оптоварување изнесува: $p = K \cdot P_n$ каде што P_n е најголем натпритисок на ударниот бран од експлозија за засолништа за основна заштита од 100 кРа.

Коефициентот K зависно од елементот на конструкцијата и од неговата положба изнесува:

Реден број	Елементи на конструкцијата	Коефициент K
1	2	3
1	Таван	1
2	Надворешни сидови - над површината на почвата:	
2.1	За обем за заштита 100 КРа натпритисок	2,5
3	Надворешни сидови во визбената просторија:	
3.1	На првиот визбен кат	2
3.2	На вториот визбен кат	1
4	Надворешни сидови - во допир со почвата:	
4.1	Неврзана почва - сува и природно влажна	0,5
4.2	Врзана почва - природно влажна	0,67
4.3	Неврзана и врзана почва заситена со вода	1,00
5.	Темелна почва:	
5.1	За определување на трансверзалните сили	1
5.2	За определување на наклонските моменти:	
5.2.1	Неврзана почва - сува и природно влажна	0,5
5.2.2	Врзана почва - природно влажна	0,67
5.2.3	Неврзана и врзана почва заситена со вода	1,00
6	Внатрешни површини на природните ходници, на ходниците на помошните излези и на каналите во кои е спречено протечувањето воздушен ударен бран	а 2,00 б 3,00
7	Внатрешни површини на природните ходници, на ходниците на помошните излези и на каналите во кои слободно протечува воздушен ударен бран	а 1,00 б 2,00

Шемите на оптоварувањето наведени во табелата од став 3 на овој член се прикажани на цртежот бр.1, даден во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 38

Оптоварувањата на елементите на конструкцијата на засолништето што дејствуваат истовремено од две или повеќе страни се суперпонираат.

Член 39

Оптоварувањето од потреси се зема како заменливо статичко рамномерно поделено оптоварување вертикално на површината на внатрешните преградни сидови меѓу таваните во обете насоки и се пресметува според формулата:

$$q_p = q + q \cdot K_1$$

каде што е:

q - основно оптоварување на елементите;

K_1 - коефициент кој изнесува 2 за обем на заштита од 100 кРа.

Член 40

Концентрирано оптоварување од потреси се зема како заменливо статичко оптоварување што дејствува во сите правци и во тежиштето на предметот што се врзува со конструкцијата на засолништето и се пресметува според следната формула:

$$Q_p = G \cdot K_2$$

каде што е:

Q_p - заменувачко оптоварување;

G - сопствена тежина на предметот;

K_2 - коефициент кој изнесува $2K_1$ за врските со таванот и

K_1 - за врските со сидовите и подот.

Член 41

Карактеристиките на потресите на кои се изложени предметите, уредите, инсталациите и опремата во засолништето изнесуваат:

Карактеристика на потресите	Единица мерка	Елемент на конструкцијата	Обем на заштита од 100кРа
Забрзување a_{max}	m/s^2	горна плоча	4 g
		други елементи	2 g
Брзина V_{max}	m/s^2	горна плоча	0,75
		други елементи	0,5
Релативно поместување S_{max}	cm	сите елементи	5

Големината - g наведена во табелата од став 1 на овој член изнесува $9,81 m/s^2$.

Член 42

Најмалите дебелини на деловите од засолништето изложени на дејството на парчиња, зависно од видот на употребениот материјал, изнесуваат:

1) За бетон, тула или камен - 40cm и

2) За збиена земја, песок или чакал - 80cm.

При примена на слоевата конструкција од различни материјали, збирната вредност на дебелината на слоевите одговара на еквивалентната дебелина на наведениот материјал.

Член 43

Оптоварувањето од урнатини на зграда над визбени простории се зема како рамномерно поделено оптоварување, и тоа:

1) 10 кРа за сидани згради до катност П + 2 и за згради од армиран бетон или челик, независно од бројот на катовите;

2) 17,5 кРа за сидани згради со катност од П + 3 до П + 4 и

3) 25 кРа за сидани згради со катност над П + 4.

Оптоварувањето од ставот 1 на овој член не се суперпонира со оптоварувањето од ударен бран.

2. Отпорност на засолништата на топлинско дејство

Член 44

Заради обезбедување отпорност на засолништата на топлинско дејство, елементите на засолништата што можат да бидат изложени на топлинско дејство имаат дебелина од најмалку $d=40cm$ бетон или еквивалентна дебелина на друг несогорлив материјал со кој се обезбедува ист термоизолационен ефект.

По исклучок од став 1 на овој член дополнителната заштита се обезбедува со слоеви од земја, чакал, песок и слично.

3. Отпорност на засолништата на радијационо дејство

Член 45

Отпорноста на засолништата на радијациони дејства се обезбедува со површинска густина на заштитните елементи, и тоа на:

1) таванот на засолништето, (таванот на засолништето, таванот на визбените катови над засолништето и насип од земја);

2) надворешните сидови на засолништето над површината на почвата (надворешниот сид на засолништето, сидот на влезниот или излезниот ходник, насип од земја);

3) надворешните сидови на засолништето во визба (надворешниот зид на засолништето, сидот на влезниот или излезниот ходник, таванот над визбената просторија).

Површинската густина на заштитните елементи се определува според следниот формула:

$$\sum d_i \cdot \rho_i \geq m_p$$

каде што е:

d_i - дебелина на одделен заштитен елемент;

ρ_i - густина на одреден слој (kg/m^3) и

m_p - потребна површинска густина на збиениот материјал.

Површинска густина на збиениот материјал (m_p kg / m^2) за обем на заштита од 100kPa е:

- Засолништа надвор од згради – m_{p1} - 1800 и
- Засолништа под еднокатни и повеќекатни згради - m_{p2} - 1300

Шемите на заштитните елементи наведени во ставот 1 од овој член се прикажани на цртежот број 2 даден во Прилог број 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 46

За надворешните сидови на вкопаните засолништа што се допират со почвата не се сметаат оптоварувања од радиоактивни зрачења, ако подот на засолништето се наоѓа под нивото на околното земјиште на длабочина еднаква или поголема од височината на просторијата за престој.

4. Докажување на отпорноста на засолништето на механички дејства

Член 47

Заради докажување на отпорноста на засолништата на механички дејства, влијанијата во пресеците на конструктивниот систем се пресметуваат според теоријата на конструкции или теоријата на гранични состојби по напони. Тие влијанија можат да се определат и врз основа на испитување на конструкциите, елементите или типовите.

Пресеците се пресметуваат според допуштените напони односно според граничната состојба - кршот, ако пресметката на конструкцијата е изведена според теоријата на гранични состојби по напони.

Член 48

При пресметувањето според допуштените напони, допуштените напони во армираниот бетон за центричен притисок b_2 и свиткувањето b_g се зголемуваат за 50%. Допуштениот главен напон на затегање поради трансферзалните сили, без пресметка на арматурата за прием на главниот напон на затегање, изнесува:

$$\tau_a = 0,06 f_k$$

Допуштените главни напони на затегање поради трансверзалните сили со армирање на делот на кое е $\tau > \tau_a$ изнесуваат:

$$\begin{aligned} \tau_b &= 5 \text{ MPa} & \text{за MB 30} \\ \tau_b &= 6 \text{ MPa} & \text{за MB 40} \end{aligned}$$

Допуштениот напон во арматурата изнесува 1.5 σ_{dop} и не е поголем од σ_{vd} каде што е:

- σ_{dop} - допуштен напон во арматурата;
- σ_{vd} - динамичка граница на развлекување.

Допуштените напони можат да се зголемат над утврдените вредностите во овој член ако со експериментална постапка се докаже оправданоста на таквото зголемување.

Член 49

Димензионирање на конструкциите и елементите од армиран бетон според граничната состојба - кршот, се изведува без докази на големината на деформациите и пукнатините.

Коефициентот на сигурност γ и против крш мора да биде 1,1.

Член 50

За пресметковниот дијаграм на бетонот се зема во пресметка параболата од вториот степен чие теме е определено со ординатата $f_R = 0,7 f_{kd}$ и со апсцисата $\epsilon_m = 3,5\%$ при што f_{kd} е марката на бетонот зголемена за 20%.

Член 51

Допуштените напони за челичните лимови и за челиците на носечките конструкции изнесуваат:

$$\begin{aligned} \sigma_{dop} &= 0,8 \sigma_v \\ \tau_{dop} &= 0,57 \sigma_{dop} \end{aligned}$$

Член 52

За димензионирањето на носечките елементи на засолништа и на припаѓачките влезови и помошните излези, допуштените напони се зголемуваат за 50%.

Допуштените напони можат да се зголемат над тие вредности, ако со претходна експериментална постапка се докаже дека такво зголемување е можно.

Член 53

Допуштено оптоварување на почвата под темелните плочи и темелната лента со широчина од 0,60 m и на длабочина од 1,50 m и на поголема длабочина од површината на почвата, за основните и посебните оптоварувања, изнесува:

$$\sigma_{td \text{ dop}} = \frac{\sigma_0 + 5p_r}{\sigma_0 + p_a} \cdot \sigma_t$$

Каде што е:

$\sigma_{td \text{ dop}}$ - допуштено оптоварување на почвата;
 σ_0 - напрегање на почвата од основното оптеретување;

p_a - заменувачко статичко оптоварување од ударниот бран на експлозија и

σ_t - допуштено оптоварување на почвата за основните оптоварувања

Допуштено оптоварување на карпа под темелот е еднакво на отпорноста на карпата на притисок.

Член 54

Предметите, уредите, инсталациите и опремата што се вградуваат во засолништето или се наоѓаат во засолништето се отпорни на потрес и обезбедени да не се превртат и да не се поместуваат неконтролирано.

Член 55

Ако забрзувањата се поголеми од забрзувањата што предметите, уредите, инсталациите или опремата во засолништето можат да ги поднесат без растројување на функционалноста, вибрациите од потресот се

придушуваат на местата на врзувањето или потпирањето на предметите, уредите, инсталациите и опремата. Придушните елементи се определуваат така што сопствената фреквенција на изолираниот предмет, уред, инсталација и опрема го исполнува следниот услов:

$$f \geq \frac{adop}{2\pi \times Vmax} \geq 15\text{Hz}$$

Потребниот полу пречник на просторот на слободно движење на предметите, уредите, инсталациите и опремата или за поместување на приклучоците односно на свитливите врски се определува со следниот образец:

$$r = \frac{Vmax}{2\pi \times f}$$

Каде што е:

f - сопствената фреквенција на изолираниот предмет во Hz;

adop - дозволеното забрзување на предметот во m/s² и

Vmax - максималната брзина на елементот на засолништето во m/s .

IV. КОНСТРУКЦИЈА НА ЗАСОЛНИШТАТА

Член 56

Процентот на армирањето на носечкиот елемент во зоната на најголемите напрегања на просекот изнесува најмногу 2% за секој правец.

Притиснатата зона на пресекој на елементот во полето се армира со 50% од арматурата на затегнатата зона.

Внатрешните страни на таванот и сидовите се армирани со мрежа во два ортогонални правци, со растојание на прачките од најмногу 15cm.

Член 57

Арматурата поставена на двете страни од пресекој на плочата е поврзана меѓусебно со најмалку четири узенгии на 1m² површина, со пречник од 8 mm или поголем.

Член 58

Пречникот на прачките на носечката арматура е најмалку 10mm. За арматура поставена од конструктивни причини можат да се употребат прачки со пречник од 8mm.

Член 59

Заштитниот слој на бетонот на главната арматура од внатрешната страна на елементот е најмалку 1mm.

Член 60

Потпорите на сидовите, таваните и темелните плочи на засолништата се вклучени.

Елементите на влезот и на помошниот излез, што се наоѓаат надвор од основната геометриска фигура на засолништето и кои не се затвораат херметички, се изведуваат со дилатациони спојници на допирните површини.

Изработката на дилатациони спојници на делот на конструкцијата на засолништето кое се затвора херметички, не се предвидува.

V. СРЕДСТВА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Општи својства

Член 61

Отворите за движење во засолништето се затвораат со врата, капаци и подвижни прегради (во натамошниот текст: средствата за затворање) кои со функционалното решение, конструкцијата, формата и положбата обезбедуваат заштита од воени дејства.

Член 62

Заштитните својства на средствата за затворање се изразуваат со отпорноста на дејството на оружје што средството за затворање мора да го поднесе без нарушување на функцијата, и тоа:

1) средствата за затворање што непосредно се изложени на механичко, топлотно, радијационо и хемиско дејство (во натамошниот текст: средствата за затворање што се отпорни на проби и што се затвораат херметички) се отпорни: на пробив на парчиња, на натпритисок од ударниот бран на експлозија и на пожар и непропустливи за навлегување на контаминиран материјал;

2) средствата за затворање што посредно се изложени на механичко, топлотно, радијационо и хемиско дејство (во натамошниот текст: средствата за затворање што се отпорни на притисок и што се затвораат херметички) се отпорни на натпритисокот од ударниот бран на експлозија и непропустливи за навлегување на контаминиран материјал;

3) средствата за затворање што посредно се изложени на топлотно и хемиско дејство (во натамошниот текст: средствата за затворање што се отпорни на температурен бран и што се затвораат херметички) се отпорни на топлотно оптоварување и зголемен притисок и непропустливи за навлегување на контаминиран материјал и

4) средствата за затворање што не се изложени на воените дејства (во натамошниот текст: обичните средства за затворање) се отпорни на дејството од потрес.

Член 63

Светлите мерки на средствата за затворање изнесуваат:

1) за врата со праг:

- 625 x 1800 mm;

- 800 x 1800 mm;

- 1000 x 1800 mm;

- 1100 x 2000 mm;

2) за обична врата без праг;

- 625 x 1850 mm;

- 800 x 1850 mm;

- 1000 x 1850 mm;

- 1100 x 2000 mm;

3) за вертикални капаци;

- 625 x 800 mm;

- 625 x 1200 mm;

- 4) за хоризонтални – обични капаи;
 - 600 x 600 mm; или
 - ϕ 600 mm;

- 5) за подвижни прегради;
 - 1600 x 2000 mm;
 - 2000 x 2250 mm;
 - 3000 x 2250 mm;

Средствата за затворање можат да имаат и други димензии, ако тоа се бара од посебни причини.

Член 64

За изработка на носечките конструкции на средствата за затворање се употребуваат: конструкциски челици со минимално гарантираната затегачка цврстина $f_{ak} = 370 \text{ Мпа}$, при што издолжувањето при кинењето $b3$ да не е помало од 22%. Применетите челици се заварливи.

Член 65

Челичните делови на средствата за затворање се заштитуваат од корозија со средства за премачкување или со метализација.

Средствата за премачкување заради заштита од корозија, по сушењето на воздух не ослободуваат отровни материи при температура од 363 K.

Член 66

Материјалот што се применува за изработка на затнувачи (затнувачки ленти) на средството за затворање има тврдост од 400 ShA до 500 ShA, прекинлива цврстина најмалку од 10 МПа и прекинливо издолжување најмалку 350%. Промените на физичко – механичките карактеристики по забрзано стареење во топол воздух на 283 K за време од 70 часови изнесуваат: прекинливата цврстина најмногу – 15% прекинливото издолжување најмногу - 20% и тврдост најмногу + 50 ShA. Трајна деформација може да изнесува најмногу 40%.

2. Заштитни својства на средствата за затворање

Член 67

Отпорноста на средствата за затворање на пробив на парчиња се изразува со заштитната дебелина на армираниот бетон или со еквивалентната дебелина на друг материјал.

Член 68

Отпорноста на средствата за затворање на натпритисокот од ударен бран на експлозија се определува на оптоварување од ударен бран од експлозија и тоа:

- 1) врз надворешната страна на крилата на средствата за затворање како заменувачко статичко рамномерно поделено оптоварување кое дејствува вертикално врз површината на крилата (позитивно оптоварување) и
- 2) врз внатрешната страна на крилата на средствата за затворање во износ од 20% од позитивното оптоварување (негативно оптоварување).

Член 69

Позитивното оптоварување на средствата за затворање изнесува 250,700 и 1050 кРа.

Позитивното оптоварување на средствата за затворање изнесува 100, 200, 300, 400, 600 и 900 кРа.

Позитивното и негативното оптоварување не се суперпонираат.

Член 70

Отпорноста на средствата за затворање на зголемен притисок се обезбедува со отпорноста на конструкцијата на статичко рамномерно поделено оптоварување од најмалку 10 кРа кое дејствува вертикално врз површината на крилата во обете насоки.

Член 71

Отпорноста на средствата за затворање на топлинско оптоварување се изразува со топлотна отпорност од 90 минути.

Топлотното оптоварување на кое е изложена надворешната површина на крилата на средствата за затворање одговара на средната аритметичка вредност на мерените температури на воздухот (t) во испитната комора и треба да изнесува:

Време(мин)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
t (K)	383	429	464	493	519	543	564	584	603

Член 72

Отпорноста на средствата за затворање на пожар се изразува со пожарната отпорност на конструкцијата од 90 минути.

Член 73

Отпорноста на средствата за затворање на радијационо зрачење се изразува со дебелината на крилата што е еквивалентна на дебелината на армираниот бетон, односно 70 см бетон за обем на заштита од 100 кРа;

Во дебелината на крилата се засметуваат и дебелините на другите конструкции и пополнувањето на отворите со монтажни елементи.

Член 74

Отпорноста на средствата за затворање на влегување на контаминиран материјал се изразува со херметичкото затворање на крилата и со дозволеното паѓање на притисокот во испитната комора.

3. Утврдување на заштитните својства на средствата за затворање

Член 75

Заштитните својства на средствата за затворање се утврдуваат со пресметка и со испитување според признати методи.

Член 76

Статичките влијанија на оптоварувањата во пресеците на конструктивниот систем на средствата за затворање се пресметуваат по теоријата на конструкциите. Тие влијанија можат да се определат и врз основа на испитување на конструкцијата и на нејзините елементи.

Член 77

Отпорноста на средствата за затворање на пожар задоволува ако во текот на пожарниот експеримент во траење од 90 минути не настанат прснатини и други отвори и ако температурата на неизложената страна на крилата не ја пречекори средната температура од 413 K над почетната температура на околината.

Член 78

Отпорноста на средствата за затворање на топлотното оптоварување задоволува ако по изложувањето на топлинското оптоварување од член 71 на овој правилник температурата на неизложената страна на крилата не преминува 343 K над почетната температура на околината.

Член 79

Средствата за затворање го исполнуваат условот во поглед на херметичноста ако паѓањето на притисокот во испитната комора не е поголема од 100 Pa во текот на пет минути.

Почетниот натпритисок на комората треба да изнесува 1000 Pa, а зафатнината на комората не може да биде помала од 2m³.

4. Конструктивни својства**Член 80**

Вратите на засолништата имаат праг.

Височината на прагот на страната на навлегувањето на крилата изнесува најмалку 5cm, а широчината најмногу 30cm.

Вратата за затворање на отвори во двонаменските објекти може да има и подвижен праг.

Подвижните прегради можат да бидат со постојан праг, со подвижен или спуштен праг или без праг, ако со конструктивното решение е загарантирана функционалноста на затворањето на отворите.

Член 81

Средствата за затворање се конструирани така да не настане деформација на рамките и крилата при монтажата и при експлоатацијата.

Член 82

На средствата за затворање можат да се вградуваат механизми за поединечно или централно затворање односно отворање.

Со механизмите за затворање односно отворање на вратите и капаците се овозможува отворање и затворање од надворешната и внатрешната страна.

Механизмот за затворање односно отворање е обезбеден така да не може сам да се отвори.

Насоките на задвижување на механизмот за затворање односно отворање е видно обележан.

Член 83

Со затворањот, со шарките со лежишта и со лизгави или потискувачки механизми се овозможува лесно отворање и затворање, како и рамномерно налегнување на крилата врз рамката во затворена положба.

Член 84

Затворањот е функционален и така поставен да не е директно изложен на пожарно односно топлотно оптоварување, а по потреба дополнително се заштитува со термоизолациони средства.

Еластичната компресибилност на затворањот по височина, во нормални услови, не е помала од 5mm.

Член 85

Рамките на средствата за затворање имаат котви за пренесување на оптоварувањето во сидната маса. Распоредот на котвите е таков што обезбедува директно пренесување на оптоварувањето од затворањот и шарките, односно од другите видови лежишта врз котвите.

Член 86

Водилките на подвижните прегради се врзани преку рамката или непосредно за сидната маса, на начин што обезбедува пренесување на оптоварувањето.

Член 87

Сите средства за затворање, без оглед на применетиот механизам се конструираат да можат и рачно да се отвораат и затвораат или задвижуваат.

Член 88

Средствата за затворање на надворешните сидови на засолништата имаат брави за заклучување од внатрешната и од надворешната страна и граничници.

Средствата од ставот 1 на овој член можат да имаат и дополнителни елементи (отвори за набљудување, сигнални уреди и др.), зависно од потребата или барањето. Елементите не ја намалуваат функционалноста, отпорноста и херметичноста на средствата за затворање.

Член 89

Средствата за затворање се вградуваат истовремено со изградбата на засолништата, односно на конструктивниот елемент на засолништето во кој се вградуваат тие средства.

Средствата за затворање можат да се вградат дополнително при реконструкцијата на други простории така што со вградувањето да не се ослаби конструкцијата на засолништето.

Член 90

Типот на средствата за затворање има атест дека го исполнува условот за сериско производство.

Секое произведено средство за затворање треба да биде снабдено со техничко упатство и гарантен лист.

VI. ОПРЕМА**1. Опрема за престој****Член 91**

Опремата за престој ја сочинуваат: седишта и легла, а по потреба и маси, столови, ормани и полици.

Член 92

Мерките на седиштата за едно лице изнесуваат: широчината 47,5cm до 60cm, длабочината 50cm, а височината од подот 35cm до 45cm.

Седиштата по правило имаат наслон за грбот и главата.

Полиците за сместување на багаж над седиштата имаат штитници, сигурносни појаси и сл.

Површината на седиштето е благо конкавна, со наклон наназад во однос на хоризонталната рамнина. Предниот раб на седиштето е заоблен.

Член 93

Мерките на леглото за едно лице изнесуваат: ширина 60cm, а должината 190cm. Леглата, по правило, се трикатни.

Височината помеѓу леглата, односно помеѓу највисокото легло и таванот на засолништето изнесува 60cm.

Член 94

Бројот на леглата во засолништето изнесува најмалку една третина од бројот на лицата што можат да се сместат во засолништето.

Најмалата ширина на минувалиштето помеѓу седиштата, односно леглата изнесува 60cm. Леглата се групират и без минувалиште, со тоа што пристапот кон леглата да е можен од нивната челна страна.

Седиштата и леглата се оддалечени од сидовите најмалку 5cm, а од филтерот за колективна заштита на филтровентилациониот уред - најмалку 100cm, ако тој филтер, односно уред не е сместен во посебна просторија или ако не е заштитен со сид.

Член 95

Горното легло на подолгата страна спрема минувалиштето се опрема со сигурносен појас а пристапот се обезбедува со скапила.

Седиштата и леглата се обезбедени така што да не можат да се поместат или превртат.

2. Санитарна опрема

Член 96

Санитарната опрема ја сочинуваат: суви нужници, писоари, мијалници, садови за отпадни води, садови за фекалии и уредите за пресување на цврста амбалажа.

Член 97

Засолништето се опрема со суви нужници.

Сувите нужници можат да бидат од метал или од синтетичка материја.

Сувите нужници се обликувани така што да се погодни за својата намена. Тие, по правило, се состојат од носечка конструкција и сад или влошка. Со конструкцијата се обезбедува затнатост на внатрешниот сад во затворена положба по обемот на налегнувањето или затворањето на влошката по употребата.

Димензиите на сувите нужници се во согласност со големината на кабината за нужник.

Член 98

Писоарите и садовите за фекалии се функционални и запечатени, и ги задоволуваат хигиенските услови за ракување и одржување.

Масата на наполнетиот сад е најмногу 60 kg.

Член 99

За собирање на отпадна вода се користат садови со наменска изработка, од сите облици, што имаат ракофати и затвораачи кои овозможуваат солидно затворање и кои можат да се пренесуваат низ отворите за движење во засолништето.

Масата на наполнетиот сад е најмногу 60 kg.

Цврстите отпадоци се собираат во стандардни кеси за отпад.

Член 100

Мијалниците имаат садови за вода за миене и садови за отпадни води.

Член 101

За дезинфекција, растворање и дезодорација на фекалните материи во сувите нужници се користат сите хемиски средства наменети за таа цел во затворени простории.

3. Опрема за подготвување на храна и опрема за вода

Член 102

Во засолништата можат да се користат само електрични шпорети или решоа со затворени грејни плочи.

Член 103

Садовите и резервоарите за движење на задолжителните резерви на вода имаат ракофати, затвораачи и соодветна водоводна арматура и славини, одговараат на пропишаните хигиенско-технички услови и лесно се одржуваат и празнат.

Резервите на вода во засолништето не се чуваат во незаштитени стаклени и лесно кршливи садови.

4. Опрема за самоспасување

Член 104

Засолништата се снабдени со опрема за самоспасување.

Опремата за самоспасување содржи неопходен алат и прибор, како што се: лопати, казми, куски, секирчиња, чеканчиња, пробојници, секачи, клешти, рачни пили за бетонски челик, јажиња, рачни дигалки и сл.

5. Квалитет на материјалот и конструкцијата

Член 105

За изработка на опрема во засолништата не се употребува кршлив материјал.

Член 106

Сета опрема, зависно од материјалот од кој е изработена, е заштитена од корозија и гниење при употреба во влажни простории, отпорна е на потрес и не може да се преврти или неконтролирано да се помести.

Член 107

Опремата за засолниште се предвидува да биде погодна за монтажа, демонтажа и складирање на што помал простор. Габаритите на опремата се такви што опремата да може непречено да се внесува и изнесува низ отворите за движење во засолништето.

Член 108

Надворешните рабови на елементите и на конструкцијата на опремата за засолништа се заоблени.

VII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО ВОДА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ И ФЕКАЛИИ**Член 109**

Резервите на вода за пиење и резервите на вода за хигиенски потреби во засолништата изнесуваат три литри на ден за едно лице, во најмала вкупна количина за седум дена.

Резервите на вода за деконтаминација се обезбедуваат во вкупна количина од 14 литри за едно лице, ако во засолништето е предвидена просторија за деконтаминација. Таа просторија може да се снабдува со вода и од надворешната водоводна мрежа.

Член 110

Водоводната цевка за просторијата за деконтаминација на местото на минувањето низ надворешниот сид на засолништето е вградена херметички и по правило, забетонирана.

Водоводна цевка од надворешната страна на засолништето е споена со флексибилна врска со приклучниот цевовод во посебно водомерно окно отпорно на механички дејства во согласност со обемот на заштитата на засолништето.

Приклучокот е опремен со затвораачи во окното и зад флексибилната врска во засолништето.

Со флексибилната врска се овозможува поместување на приклучокот во сите правци за 7cm.

Член 111

Водоводната цевка во засолништето се изведува површински или вжлебено.

Член 112

Отпадните води, фекалиите и отпадоците се собираат во наменски садови во засолништето. Зафатнината на тие садови се определува според нормативот, и тоа:

- 1) За отпадни води 1 литар за едно лице дневно;
- 2) За фекалиите 1,3 литра за едно лице дневно;
- 3) За отпадоците 2 литра за едно лице дневно;

Член 113

Водата употребена за деконтаминација се одведува од засолништето во собирна јама.

Член 114

Внатрешната канализација се изведува површински, или во жлеб или се забетонира во темелната плоча. Делот на темелната плоча во кој се сместува одводникот се зацврстува со јута.

Одводникот не се поставува во почвата под темелна плоча и не треба да е кршлив.

Член 115

Зафатнината на собирната јама се определува зависно од пропустливоста на земјиштето и од количината на водата.

Собирната јама се поставува, по правило, покрај засолништето, а се изработува како перфорирана армиранобетонска конструкција отпорна на механички дејства во согласност со обемот на заштитата на засолништето. Таа јама херметички се затвора со трикратен сифон спрема засолништето и со сливници во крајните точки.

Собирната јама се изведува со ревизионер окно.

Член 116

Воведувањето на одводникот во собирната јама се изведува така што цевката на местото на минувањето низ сидот или низ темелната плоча на засолништето да биде вградена херметички и да биде слободно подвижна на местото на минувањето низ сидот на собирната јама.

VIII. ИНСТАЛАЦИИ**1. Видови и начини за проветрување****Член 117**

Засолништата се снабдуваат со инсталации за природно проветрување.

Член 118

Со системот за проветрување се обезбедува нормално и заштитно проветрување на засолништето, како и брзо преминување, од еден начин на проветрување на друг или во состојба на изолација на засолништето.

Под нормално проветрување се подразбира довод на воздух во засолништето, пречистување од грубиот прав и одвод на искористениот воздух од засолништето.

Под заштитно проветрување се подразбира довод на воздух во засолништето, пречистување од грубата прав и од радијациони, биолошки и хемиски контаминанти и одвод на искористениот воздух од засолништето. Со додатни елементи може да се обезбеди и апсорпција на јаглен моноксид.

Под состојба на изолација се подразбира херметичко затворање на сите отвори во засолништето и престанување на работата на уредот за проветрување.

Член 119

При нормално проветрување, вкупната количина на воздухот, што се доведува во засолништето изнесува најмалку 6.0 m³/час за едно лице.

При заштитно проветрување, вкупната количина на воздухот што се доведува во засолништето изнесува најмалку 2,5 m³/час за едно лице, односно во пополнетото засолниште се обезбедува:

- 1) кислород најмалку 19%;
- 2) концентрација на јаглен диоксидот не поголема од 1,5%;
- 3) брзина на движењето на воздухот од 0,15 m/s;
- 4) ефективна температура до 29°C.

Во состојба на изолација на засолништето времето за престој е ограничено со количината на воздухот во засолништето, сметајќи дека за еден час престој е потребно 1m³ воздушен простор за едно лице.

Член 120

При заштитно проветрување во просториите на засолништето се обезбедува натпритисок од 50 Pa до 150 Pa. При одводот на искористениот воздух, тој натпритисок се обезбедува со:

- 1) вентилите за регулирање на натпритисокот меѓу просторијата на засолништето и експанзионата комора и
- 2) противударните вентили за регулирање на натпритисокот меѓу експанзионата комора и надворешната средина.

Член 121

Брзината на струењето на воздухот, при нормално проветрување, изнесува:

- 1) на вшмукалниот отвор на цевоводот - до 12 m/s;
- 2) на цевоводот за разведување на воздухот - до 7 m/s;
- 3) на анемостатите - до 3 m/s.

Член 122

Посредно се проветруваат браната на влезот и санитарните простории.

Воздухот на просториите што се проветруваат посредно се одведува надвор од засолништето.

Член 123

Вкупната количина на воздухот од член 119 од овој правилник се распределува:

- 1) во просторијата за уреди - во количина од 10 m³/час за едно лице што го задвижува уредот;
- 2) во просторијата за вода - во количината што е потребна за едно изменување на воздухот, на час и
- 3) во просториите за престој - преостанатите количини на воздухот, сразмерно на бројот на лицата што престојуваат во тие простории.

Во просториите од ставот 1 точка 1 и 3 на овој член се доведува воздух при нормално и заштитно проветрување а во просторијата од точка 2 на овој став - само при нормално проветрување.

Член 124

Во просториите што се проветруваат посредно, воздухот се распределува:

- 1) во браната на влезот - во количина од 60% од вкупно искористениот воздух и
- 2) во санитарните простории - количина од 40% од вкупно искористениот воздух.

Браната на помошниот излез по правило, не се проветрува. Ако се предвидува користење на браната на помошниот излез, количината на воздухот од став 1 точка 1 на овој член се дели сразмерно со зафатнината на двете брани.

Член 125

Системот за проветрување на засолништето има елементи за довод на воздух, за заштита од ударен бран, за распределба на воздухот, за пречистување на воздухот, за одвод на воздухот и за контрола на воздухот, а по потреба и за придушување на бучавата.

Елементите на системот за проветрување на засолништето се распоредуваат според цртежот бр. 3, даден во Прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.

2. Отвори за довод и одвод на воздух и елементи за заштита од ударен бран**Член 126**

За довод и одвод на воздух и како елементи за заштита од ударен бран се користат:

- 1) вшмукувачки отвори и отворите за довод на свеж воздух во засолништето;
- 2) отворите за одвод на воздух од засолништето;
- 3) против ударните вентили;
- 4) противударните вентили за регулирање на натпритисок и
- 5) експанзионите комори.

Член 127

Вшмукувачки отвори се поставуваат по правило, во ходникот на помошниот излез или во окното на помошниот излез.

Член 128

Најмалиот пречник на вшмукувачкиот отвор и на отворот за довод на свеж воздух во засолништето зависно од протокот на воздухот, изнесува:

- 1) ϕ 100mm - за проток на воздух до 188 m³/на час;
- 2) ϕ 150 mm - за проток на воздух до 375 m³/на час;
- 3) ϕ 200mm - за проток на воздух до 50 m³/на час, и
- 4) ϕ 350 mm - за проток на воздух до 1500 m³/на час;

Наместо еден вшмукувачки отвор или еден отвор за довод на свеж воздух во засолништето, можат да се користат два или повеќе отвори со помали пресеци, со тоа што вкупната површина на тие пресеци да не биде помала од површината на соодветниот пресек од став 1 на овој член.

Член 129

Номиналните големини на отворот за одвод на воздухот изнесуваат

ϕ 100 mm, ϕ 150 mm и ϕ 200 mm.

Член 130

Отворот за довод на свеж воздух се заштитува од дејството на натпритисокот на ударниот бран со против ударниот вентил и со експанзионата комора, а отворот за одвод на воздух надвор од засолништето - со противударниот вентил за регулирање на натпритисокот на сидот на експанзионата комора.

Член 131

Отворите за довод и одвод на воздух на делот на инсталацијата за проветрување на двонаменските објекти што се користат во време на мир при трансформација на намената на објектот, херметички да се затворат со затвораи, капаци, врати, монтаж-демонтажни прегради или со други елементи во согласност со обемот на заштитата на засолништето.

Член 132

Елементите за заштита од ударниот бран се отпорни во согласност со обемот на заштитата на засолништата.

Промената на натпритисокот е линеарна. Времето на траење на позитивната фаза на натпритисок изнесува најмногу 3s - за натпритисокот од 100кPa.

При оптоварувањето елементите за заштита од ударниот бран ја задржуваат својата функција.

Член 133

Противударниот вентил и противударниот вентил за регулирање на натпритисокот можат да бидат за хоризонтално односно вертикално вградување во конструкцијата или универзални.

Член 134

Со противударниот вентил се обезбедува;

- 1) довод на свеж воздух во засолништето;
- 2) затворање на отворот за довод на свеж воздух и
- 3) заштита на отворот за довод на воздух од навлегување на ударниот бран во засолништето;

Член 135

Со противударниот вентил за регулирање на натпритисокот се обезбедува;

- 1) одвод на искористениот воздух од засолништето;
- 2) регулирање на натпритисокот во засолништето;
- 3) Затворање на отворот за одвод на воздух и
- 4) Заштита за отворот за одвод на воздухот од навлегување на ударниот бран во засолништето.

Член 136

Најмалите номинални големини (светлиот пресек) на противударните вентили, зависно од проточната количина на воздухот изнесуваат:

- 1) ϕ 100 mm - за проток до 188 m³/ на час;
- 2) ϕ 150 mm - за проток до 375 m³/ на час;
- 3) ϕ 200 mm - за проток до 750 m³/ на час и
- 4) ϕ 350 mm - за проток до 1500 m³/на час.

Наместо еден противударен вентил, можат да се користат два противударни вентила или повеќе противударни вентили со помали пресеци, со тоа што вкупниот пресек на светлиот отвор да биде еднаков на пресекот на соодветниот противударен вентил од ставот 1 на овој член.

Член 137

Номиналните големини на противударниот вентил за регулирање на натпритисокот изнесуваат ϕ 100 mm, 150 mm и 200 mm.

Противударните вентили за регулирање на натпритисокот се конструирани така што да можат да се вградат и во цевка со стандардни димензии.

Отпорот на струењето е стабилен. Натпритисокот потребен за отворање на вентилите не е поголем од 30 Pa.

При заштитното проветрување брзината на струењето на воздухот е од 3 m/s до 5m/s притоа отпорите на струењето не се поголеми од 50Pa.

Член 138

Должината на противударните вентили и на противударните вентили за регулирање на натпритисокот е усогласена со заштитните дебелини на сидовите односно таваните во кои се вградуваат тие вентили.

Приспособување на должината на противударните вентили и на противударните вентили за регулирање на натпритисокот со различни дебелини на сидовите и таваните се врши со монтажни продолжетоци од надворешната страна.

Член 139

Противударните вентили и противударните вентили за регулирање на натпритисокот се изведуваат така што сами да се затворат спрема експанзионата комора на засолништето кога натпритисокот на ударниот бран ќе ја достигне вредноста од 30 кPa, односно да се затворат во спротивната насока кога подпритисокот ќе ја достигне вредноста од 15 кPa, и по престанувањето на оптоварувањето, сами да се отворат, не намалувајќи го номиналниот проточен пресек.

Член 140

Времето на затворањето на противударниот вентил и на противударниот вентил за регулирање на натпритисокот изнесува, најмногу 5 ms за натпритисок од 100 кPa.

Член 141

Противударните вентили и противударните вентили за регулирање на натпритисокот се вградуваат така што да е можен пристап до вентилите заради нивно одржување и замена на деловите.

Надворешниот отвор на противударниот вентил и противударниот вентил за регулирање на натпритисокот се заштитува со метален штитник со пречник со двократна номинална големина на одалеченост 1/2 од номиналната големина, кој е отпорен на механички дејства.

Член 142

Како експанзиона комора од внатрешната страна на противударниот вентил односно на противударниот вентил заради регулирање на натпритисокот се користи воздушниот простор во просторијата за предфилтер, односно просторијата за отпадоци или друга просторија уредена за таа намена.

3. Елементи за довод на воздух

Член 143

Како елементи за довод на воздух се користат доводните цевководи за нормално и заштитно проветрување, брзозатворачки вентили, обиколувачки цевководи, вентили за промена на начинот на проветрување и еластични врски.

Член 144

Отворот на доводниот цевковод за нормално проветрување се поставува спрема просторијата на претфилтерот над песочната полнетица.

Врската на надворешната страна на отворот од ставот 1 на овој член од внатрешната страна на тој отвор има две скршувања под прав агол.

Отворот на доводниот цевковод на заштитното проветрување се поставува на собирниот канал на решетката на песочниот предфилтер или се приклучува на механичкиот претфилтер.

Член 145

Доводните цевководи до излезот од сидот се изработуваат од челични цевки, што во сидот се вградуваат со бетонирање.

Краиштата на цевките што излегуваат од сидовите имаат прирабници за спојување со елементите на филтровентилациониот систем.

Член 146

Номиналните големини на доводните цевководи за заштитно проветрување, зависно од протокот на воздухот, изнесуваат:

- 1) ϕ 100 mm за проток до $250 \text{ m}^3 / \text{час}$;
- 2) ϕ 150 mm за проток до $500 \text{ m}^3 / \text{час}$;

Номиналните големини на доводните цевководи за заштитно проветрување, зависно од протокот на воздухот изнесуваат:

- 1) ϕ 100 mm - за проток до $188 \text{ m}^3 / \text{час}$;
- 2) ϕ 150 mm - за проток до $375 \text{ m}^3 / \text{час}$;
- 3) ϕ 200 mm - за проток до $750 \text{ m}^3 / \text{час}$.

По потреба можат да се користат и два доводни цевководи или повеќе доводни цевководи во номиналните големини согласно став 2 на овој член.

Член 147

На доводните цевководи на излезот од сидот, а непосредно пред доводниот отвор на телото на колективниот филтер се вградуваат брзозатворачки вентили за херметичко затворање на проточниот пресек.

Во цевководите и другите елементи на филтровентилациониот систем брзозатворачките вентили се вградуваат со стандардни прирабници со завртка и со соодветни гумени затворачи.

Член 148

Номиналните големини на брзозатворачките вентили изнесуваат $\phi 100\text{mm}$, $\phi 150\text{mm}$ и $\phi 200 \text{ mm}$.

Конструктивните елементи на брзозатворачкиот вентил се димензионираат на натпритисок од 30 кРа.

Отпорот на струењето на воздухот во отворена положба на вентилите не е поголем од 50 Ра.

Член 149

Со обиколувачкиот цевковод се поврзуваат доводните цевководи за заштитно и нормално проветрување. Номиналните големини на обиколувачкиот цевковод се определуваат зависно од проточните количества на воздухот на доводните цевководи.

Член 150

Со вентилот за промена на начинот на проветрување се обезбедува проток на воздухот низ двата отвора, додека третиот е херметички затворен.

Отпорот на струењето на воздухот на вентилот за промена на начинот на проветрување не е поголем од 30 Ра при заштитното проветрување.

Член 151

Цевководот за распределба на воздухот со еластична спојница се врзува за филтровентилациониот уред.

4. Елементи за прочистување

Член 152

Како елементи за прочистување на воздухот во засолништето се користат песочни предфилтри или други механички предфилтри, филтри за груба прав и филтри за колективна заштита, а можат да се користат и филтри за јагленмоноксид.

Член 153

Песочниот предфилтер се користи при заштитно проветрување на засолништето сам или во врска со филтерот за колективна заштита.

Песочниот претфилтер се формира од песочна полнетица сместена во садот и од собирните канали со прорези.

Член 154

За полнетици на песочниот предфилтер се употребува природен или дробен агрегат за подготвување на бетон со фрекфенција од 1 mm до 4 mm, или од 4 mm до 8 mm.

Ако за полнетици се употреби агрегат со фракција од 1 mm до 4 mm, височината на слојот на полнетицата изнесува 80 cm, а ако се употребува агрегат со фракција од 4 mm до 8 mm, височината на слојот на полнетицата изнесува 120 cm од горниот раб на собирниот канал.

Песочните предфилтри се формираат од единици со основа 1m x 1m или 1 m x 2 m .

Бројот на единиците на песочните предфилтри се определува според протокот на воздух на заштитно проветрување на засолништето.

Член 155

Собирниот канал со засеци се поставува на дното на садот на песочниот предфилтер со цевен приклучок.

Широчината на еден засек треба да изнесува до 1 cm, а вкупната површина на сите засеци – најмалку $800 \text{ cm}^2 \times 1 \text{ m}^2$ површина на песочниот предфилтер. Отворите на прозорците се така обликувани што да оневозможуваат навлегување на песок во каналот.

Сидовите на собирниот канал се димензионираат на вонредно оптоварување од 30 кРа.

Член 156

Експлоатационите карактеристики на песочниот предфилтер обезбедуваат:

- 1) механичкиот отпор при минувањето на номинални количества на воздух да е најмногу 200 Ра;
- 2) максималното напречно оптоварување со воздух по 1 m^2 површина на песочниот предфилтер изнесува:
 - $63 \text{ m}^2 / \text{час}$ – за песочна полнетица ϕ 1 mm до 4 mm.
 - $125 \text{ m}^2 / \text{час}$ – за песочна полнетица ϕ 4 mm до 8 mm.

Член 157

Номиналните капацитети на филтерите за груб прав изнесуваат:

150 $\text{m}^3 / \text{час}$, 300 $\text{m}^3 / \text{час}$, 600 $\text{m}^3 / \text{час}$ и 1200 $\text{m}^3 / \text{час}$.

Номиналните капацитети на механичките предфилтри изнесуваат:

400 m³/ час, 600 m³/ час и 1000 m³/ час.

Член 158

Механичкиот предфилтер може да се користи наместо песочниот предфилтер, сам или во врска со филтерот за колективна заштита.

Механичкиот предфилтер се формира од влакнеста или друга погодна полнетица сместена, по правило во металното кукиште.

Наместо еден механички предфилтер од ставот 1 на овој член можат да се користат два механички предфилтри или повеќе механички предфилтри врзани паралелно.

Член 159

Експлоатационите карактеристики на механичкиот предфилтер обезбедуваат:

1) почетниот механички отпор при минување на номиналните проточни количества на воздух да не биде поголем од 100 кРа;

2) да може да поднесе натпритисок од 30 кРа без нарушување на функцијата;

3) да може да поднесе трајно топлотно оптоварување од најмалку 120° С без нарушување на функционалноста;

4) да има ефикасност на пречистување на воздухот најмалку 85% според стандардниот метод за цементен прав;

5) кукиштето да го хермитизира при натпритисок до 30 кРа и

6) да може да се употребува до двократен износ на почетниот механички отпор.

Член 160

Филтрите за груба прав се вградуваат на доводниот цевковод за нормално проветрување, пред вентилаторот.

Доводниот отвор и одводниот отвор на телото на филтерот за груба прав можат да се постават во правец или под агол од 90°.

Член 161

Ефикасноста на пречистувањето на воздухот со филтер за груба прав се условува со задржување на честички од прав за најмалку 80%.

Филтрите за груба прав поднесуваат натпритисок од 10 кРа без нарушување на функцијата.

Член 162

Почетниот отпор на струењето на воздухот низ филтерот за колективна заштита изнесува:

1) 350 Ра - за номинален проток од 63 m³/ час;

2) 480 Ра - за номинален проток од 125 m³/ час и

3) 600 Ра - за номинален проток од 250 m³/ час.

Член 163

Во засолништето се обезбедува резерва за едно заминување на филтрите.

5. Елементи за распределба на воздухот

Член 164

Како елементи за распределба на воздухот во засолништето се користат центрифугални вентилатори, анемостати, цевководи за распределба на воздух, пригушувачи на бучава, шибери за воздух и вентили за регулирање на натпритисокот.

Член 165

Во засолништата се вградуваат центрифугални вентилатори кои покрај асинхрони електромотори на неизменична струја имаат и рачен или ножен погон и кои обезбедуваат непрекината работа во траење од најмалку 400 часови.

Зависно од потребното количество на воздух, во засолништето можат да се вградат повеќе вентилатори.

Член 166

Номиналните големини на вентилаторот се определуваат според количествата на воздух од член 119 од овој правилник.

Член 167

Применетите центрифугални вентилатори, зависно од начинот на проветрување, имаат напор и тоа:

1) при заштитно проветрување:

- од 1000 Ра - за вентилатори со номинална големина 63/150 m³/ час

- од најмалку 1250 Ра-за вентилатори со номинална големина 125/300 m³/час и

2) при нормално проветрување:

-Од најмалку 650 Ра - за сите номинални големи-ни на вентилаторите.

Член 168

Вкупното ниво на звучниот притисок на центрифугалните вентилатори на пробната маса не надминува 75 dB (B) мерено на одалеченост од 4 m од вентилаторот во слободен простор (глува комора) и во однос на P₀ = 2.10⁻⁵ Ра.

Член 169

Нивото на бучавата во празна просторија за престој не надминува 65 dB (A) + 10%.

Бучавата се мери на средината на празната просторија за престој на 1,5 m од подот.

За придушување на недозволената бучава во цевководите за распределба на воздухот се вградуваат стандардни придушувачи.

Член 170

За распределба на воздухот во засолништето се користат анемостати кои со својата конструкција овозможуваат регулирање на количеството на воздухот што влегува.

Член 171

Цевководите за распределба на воздухот при нормално и заштитно проветрување се вградуваат, по правило, под таванот, при што се обезбедува одстранување на кондензираната вода од цевководот. Пресеците на цевководот се определуваат со пресметка.

Член 172

Шиберите за воздух за херметичко затворање се поставуваат заради обезбедување на одводните отвори за воздух кои се во врска со надворешната атмосфера.

Шиберите за воздух можат да се користат за херметичко затворање на проточниот пресек и за регулирање на протокот на воздух.

Член 173

Номиналните големини на шиберите за регулирање на натпритисок изнесуваат $\phi 100\text{ mm}$, $\phi 150\text{ mm}$ и $\phi 200\text{ mm}$.

Шиберите за воздух треба да поднесат натпритисок од 30 кРа, без нарушување на функцијата.

Член 174

Отворите за довод на воздухот од просториите на засолништето во браните и експанзионите комори се опремаат со вентили за регулирање на натпритисокот со шибер.

Со вентилот за регулирање на натпритисокот се обезбедува:

- 1) одвод на воздухот од просторијата на засолништето во браната или во експанзионата комора;
- 2) регулирање на натпритисокот во засолништето и
- 3) затворање на отворот за одвод на воздухот.

6. Елементи за контрола**Член 175**

Како елементи за контрола на системот за проветрување на засолништето се користат мерачи на протокот на воздухот, мерачи на натпритисокот, термометри, хидрометри и инструменти за детекција, идентификација и дозиметрија на радијационите и хемиските агенсии.

Член 176

Вентилаторите се опремаат со мерач на протокот на воздухот за континуирана контрола на протокот на воздухот при нормално и заштитно проветрување.

Член 177

Мерачот на натпритисокот се поставува во просторијата за сместување на вентилаторот или во неговата непосредна близина.

Подрачјето на мерењето на мерачот на натпритисокот изнесува најмалку 150 Ра.

Мерачот на натпритисокот се поврзува со надворешната атмосфера преку цевка. Надворешниот крај на таа цевка се спроведува надвор од засолништето и се заштитува од навлегување на вода.

Приклучниот отвор на мерачот на натпритисокот има херметички затворач.

7. Својства на користениот материјал**Член 178**

Материјалот за изработка на елементите на системот за проветрување е еластичен, жилав и незапалив, и под топлотно дејство не развива штетни гасови или пари.

Материјалот за изработка на елементите за заштита од ударен бран е отпорен на топлотно оптоварување на температура од најмалку 200° С во траење од 180 минути.

8. Елементи на системот за проветрување**Член 179**

Елементи на системот за проветрување се:

- 1) противударниот вентил;
- 2) противударниот вентил за регулирање на натпритисокот;
- 3) брзозатворачкиот вентил;
- 4) шиберот за промена на начинот на проветрувањето;
- 5) филтерот за колективна заштита;
- 6) вентилаторот и
- 7) вентилот за регулирање на натпритисокот.

Сите произведени елементи на системот за проветрување се снабдени со техничко упатство и со гарантен лист.

Член 180

Елементите на инсталациите на системот за проветрување, кои преставуваат самостојни средства, имаат таблица која се поставува на воочливо место и која содржи податоци за производителот, видот на производот, типот, бројот и серијата на производот, како и основни технички карактеристики.

Покрај таблицата од ставот 1 на овој член, на средствата што имаат подвижни делови со воочливи ознаки се обелажуваат правците на движењето.

Распоредот на елементите на системот за проветрување на засолништата е прикажан на цртежот бр.3, даден во Прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 181

По завршеното монтирање на системот за проветрување и на средствата за затворање на отворот во засолништето, се контролираат и верифицираат:

- 1) количествата на воздух за нормално и заштитно проветрување што се доведуваат во засолништето низ отворите за довод на воздух при машински и рачен погон, со вклучување на сите отпори, односно нивните симулатори (филтер за колективна заштита, песочен претфилтер), во согласност со член 119 на овој правилник;
- 2) работата на вентилот за регулирање на натпритисокот и на противударните вентили за регулирање на натпритисокот и постигнатиот натпритисок во засолништето при заштитно проветрување;
- 3) брзината на струењето на воздухот при нормално проветрување;
- 4) распределбата на воздухот по просториите на засолништето;
- 5) функциите на елементите во склоп на системот за проветрување на засолништето;
- 6) нивото на бучавата во просторијата за престој;
- 7) условното траење на натпритисокот и

8) погонската енергија при рачно задвижување на вентилаторот со 30 до 40 вртежи во минута во тек од шест минути, без забележителни знаци на заморување.

Член 182

Условното траење на натпритисокот се определува со мерење на интервалот на опаѓањето на натпритисокот од почетните 150 Pa на 50 Pa во затворена просторија за престој, под услов да се затворени сите отвори за движење и другите отвори во засолништето. Условното траење на натпритисокот во интервал од 150Pa до 50Pa треба да изнесува најмалку 15 минути.

Член 183

Електроенергетските инсталации и уреди во засолништата се прилагодени за влажни простории.

Член 184

Засолништата за основна заштита имаат електрични инсталации, и тоа:

- 1) за основно електрично осветление и приклучници;
- 2) за помошно осветление;
- 3) за моторниот погон за уредите на електромото-рен погон;
- 4) за телефон за врска со ТТ мрежа и
- 5) за радиоантена.

Член 185

За сите вградени електрични инсталации, електрична опрема и електрични уреди во засолништето по завршетокот на работите се вршат испитувања и се обезбедуваат атести.

Член 186

Електричните потрошувачи во засолништето се напојуваат од дистрибутивната електрична мрежа.

Помошното осветлување се напојува со рачен електричен генератор.

Ако во објектот во кој се наоѓа и засолништето е обезбеден резервен извор на електрична енергија (дизел – електричен агрегат) или дел од потрошувачите во тој објект се напојуваат од резервен извор на електрична енергија надвор од објектот, тогаш и засолништето ќе се напојува и од тој резервен извор на електрична енергија.

Член 187

Ако во објектот во кој се наоѓа засолништето постојат приоритетни потрошувачи за кои напојувањето со електрична енергија се решава посебно, и засолништето ќе се смета како приоритетен потрошувач.

Член 188

За регистрирање на потрошувачката на електрична енергија во засолништето се вградува посебно броило во орманот за електрични броила на објектот во кој засолништето се наоѓа или во посебен орман, ако засолништето е градено како посебен објект.

Член 189

Минувалиштата на електричните водови низ сидовите помеѓу просториите кои можат да бидат контаминирани и просториите кои се заштитени од контаминирање се изведуваат така да не пропуштат гасови под притисок кои можат да се создадат на тоа место.

Член 190

Разводниот орман со електрична опрема за осигурување на електричен круг на помошното осветление се вградува во непосредна близина на рачниот генератор.

Член 191

Електрична инсталација на помошното осветление се изведува издвоено од другата електрична инсталација.

Прекинувачите на помошното осветление видно се разликуваат по формата или ознаките од другата електрична опрема.

Член 192

Бројот на електричните приклучници се определува според нормативот: едно парче на секои 25 лица, а не помалку од две парчиња во просторијата за престој.

Член 193

Сета електрична опрема, електричните уреди, светилките и врските на електричните инсталации се заштитуваат од потрес.

Член 194

Просториите на засолништето имаат електрична инсталација за основно осветление и електрична инсталација за помошно осветление.

Влезовите и помошните излези од засолништето имаат електрична инсталација за основно осветление.

Член 195

Во засолништата што се наоѓаат во склоп на објектите се применува истиот систем на заштита од превисокиот допирен напон кој е применет во објектот во чиј состав се наоѓа засолништето.

Член 196

Во состав на напојниот вод во засолништето се наоѓа посебен заштитен вод приклучен на заштитниот вод на објектот, ако засолништето е во составот на тој објект.

Во засолништата кои се во склоп на објектот не се изведува врзување на собирницата на заштитниот вод и на собирницата на нултиот вод.

Член 197

Сите проводни делови на уредите и на металните инсталации во засолништето, кои нормално не се под напон, се поврзани со заштитниот вод за заштитната собирница во разводниот орман на засолништето односно во посебниот орман со собирницата за изедначу-

вање на потенцијалите на која се приклучуваат сите заштитни водови, водот од заземјувачот и водот од заштитната собирница во разводниот орман со електрична опрема на засолништето.

Член 198

Електричната опрема за контрола на работата на уредот на засолништето, по правило, се вградува во разводниот орман со електричната опрема во просторијата за уреди. Таа опрема е обележана со воочливи и трајни ознаки на својата функција.

Член 199

Најмалата просечна осветленост при основното осветление на просториите за престој и на уредите е 80 лукса, а за другите простории 50 лукса ако изворот на светлост е сијалица со вжарено влакно.

Осветленоста на просториите на двонаменските објекти е во согласност со нивната намена.

Член 200

Како помошно осветление се користат светилки чиј светлосен извор има моќност од 0,2 W/m² основа, но не помала од 5 W. Површината на основата што се осветлува со една светилка од помошното осветление не е поголема од 50 m².

Член 201

Светилките за основно и помошно осветление се заштитени од механички оштетувања заради спречување повреда на лица од скршени парчиња и од облогот на светлосниот извор.

Член 202

Светилките за основно осветление се вклучуваат локално. Светилките за помошно осветление се вклучуваат централно за просториите за престој, за уредите и санитарните простории, а за другите простории – локално.

Член 203

Телефонската инсталација за врска со месната телефонска кабелска мрежа се изведува во просторијата за престој.

Член 204

Кабелската инсталација за приемната антена се изведува од приклучокот за антена до приклучокот на корисникот во просторијата за престој.

Приклучоците на корисниците се означени со симбол за приемната антена.

Аntenата е направена за прием на опсег од мошне високи фреквенции - VHF, FM, од монтажен тип, во форма на стап и во согласност со планот за радиоврска во единицата на локалната самоуправа.

За монтажа на антена се вградуваат соодветни носачи на крајот на помошниот излез.

Аntenата и деловите за монтажа треба да се заштитени од сите влијанија на околината.

IX. ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА

Член 205

Засолништето редовно се одржува во исправна состојба, согласно важечките прописи и упатството за одржување на засолништата кое е составен дел на техничката документација на засолништето.

Член 206

Во книгата за одржување на засолништето се внесуваат податоци за извршените прегледи и технички контроли, како и за преземените мерки и за начинот за одстранување на утврдените недостатоци.

Со книгата за одржување на засолништето се чуват: упатството за одржување на засолништето, употребната дозвола на засолништето, атестите, гарантните листови и списокот на овластени сервиси на производителот на опремата и уредите.

Член 207

За да се обезбеди сигурност и функционалност на засолништето, еднаш годишно се обезбедува техничка контрола на засолништето, а особено на: конструкцијата, средствата за затворање на отворот, опремата за престој, системот за проветрување и електроенергетската инсталација.

Недостатоците кои се утврдени при техничката контрола или на друг начин, се отстрануваат најдоцна до 30 дена од денот на нивното утврдување.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 208

На изградените и опремените засолништа, на засолништата што се во изградба и на засолништата за кои е издадено одобрение за изградба, односно чии својства се утврдени со урбанистичко – техничките услови, од денот на влегувањето во сила на овој правилник се применуваат одредбите од членовите 205 до 207 од овој правилник.

Член 209


Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за техничките нормативи за изградба на засолништа („Службен лист на СФРЈ“ бр.55/83).

Член 210


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-520/14 Дирекција за заштита и спасување
1 април 2011 година Директор,
Скопје **Шабан Салиу, с.р.**

Прилог 1




Прилог 2



Прилог 3

Цртеж бр. 3

РАСПОРЕД НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА
ПРОВЕТРУВАЊЕ НА ЗАСОЛНИШТА

ЛЕГЕНДА: 1. Шмукален отвор 2. Противударен вентил 3. Цевковод за нормално проветрување 4. Песочен претфилтер 5. Цевковод за заштитно проветрување 6. Брзо-затворачки вентил за херметичко затворање на проточниот пресек 7. Обиколен цевковод 8. Филтер за колективна заштита 9. Филтер за груба прашина 10. Вентил за промена на начинот на проветрувањето 11. Центрифугален вентилатор 12. Мерач на протекот на воздух 13. Цевковод за распределба на воздухот 14. Анемостати 15. Вентил за регулирање на натпритисокот 16. Шибер за воздух 17. Противударен вентил за регулирање на натпритисокот 18. Мерач на натпритисокот.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА

1339.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна плата по работник за месец март 2011 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Од-дел.	Назив на одделот	Износ
01.	Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив	8.901
02.	Шумарство и искористување на шуми	13.329
03.	Рибарство и аквакултура	8.330
05.	Вадење на јаглен и лигнит	15.435
07.	Вадење на руди на метал	17.889
08.	Вадење на други руди и камен	14.741
09.	Помошни услужни дејности во рударството	9.221
10.	Производство на прехранбени производи	11.159
11.	Производство на пијалаци	17.486
12.	Производство на тутунски производи	13.793
13.	Производство на текстил	6.663
14.	Производство на облека	7.411
15.	Производство на кожа и слични производи од кожа	6.676
16.	Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	8.111
17.	Производство на хартија и производи од хартија	11.812
18.	Печатење и репродукција на снимени медиуми (записи)	11.588
19.	Производство на кокс и рафинирани нафтни производи	25.683
20.	Производство на хемикалии и хемиски производи	14.859
21.	Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	27.879
22.	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	7.957
23.	Производство на други неметални минерални производи	21.783
24.	Производство на метали	14.756
25.	Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	11.882
26.	Производство на компјутерски, електронски и оптички производи	16.775
27.	Производство на електрична опрема	10.956
28.	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	10.046
29.	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	14.364

30.	Производство на останата опрема за транспорт	19.080	70.	Управувачки дејности; совртување во врска со управувањето	16.671
31.	Производство на мебел	8.165	71.	Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа	15.022
32.	Останата производствена индустрија	12.833	72.	Научно истражување и развој	19.168
33.	Поправка и инсталирање на машини и опрема	21.802	73.	Маркетинг (реклама и пропаганда) и истражување на пазарот	21.347
35.	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	27.595	74.	Останати стручни, научни и технички дејности	17.146
36.	Собирање, обработка и снабдување со вода	13.976	75.	Ветеринарни дејности	12.334
37.	Отстранување на отпадни води	10.806	77.	Дејности на изнајмување и давање под закуп (лизинг)	13.420
38.	Дејност за собирање, обработка и отстранување на отпад; обновување на материјали	12.531	78.	Дејности на вработување	12.683
41.	Изградба на згради	8.699	79.	Туристички агенции, организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив	12.144
42.	Нискоградба	11.623	80.	Заштитни и истражни дејности	8.894
43.	Специјализирани градежни дејности	12.856	81.	Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата	10.583
45.	Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и поправка на моторни возила и мотоцикли	14.572	82.	Канцелариско-административни и помошни дејности и деловно-помошни дејности	20.577
46.	Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	15.864	84.	Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	18.334
47.	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	11.980	85.	Образование	15.798
49.	Копнен транспорт и ценоводен транспорт	13.358	86.	Дејности за здравствена заштита	17.450
51.	Воздухопловен транспорт	31.785	87.	Дејности на социјалната заштита со сместување	13.138
52.	Складирање и помошни дејности во превозот	21.511	88.	Дејности на социјалната заштита без сместување	11.811
53.	Поштенски и курирски дејности	16.715	90.	Креативни, уметнички и забавни дејности	15.467
55.	Објекти за сместување	12.079	91.	Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности	13.862
56.	Дејности за подготовка на оброци и служење на храна	8.533	92.	Дејности на коцкање и обложување	12.906
58.	Издавачка дејност	19.901	93.	Спортски, забавни и рекреативни дејности	16.011
59.	Филмска дејност, продукција на видео и телевизиска програма и дејности на снимање на звучни записи и музичко издаваштво	10.034	94.	Дејности на организации врз база на зачленување	19.255
60.	Емитирање на програма	15.276	95.	Поправка на компјутери и предмети за лична употреба и за домаќинства	18.555
61.	Телекомуникации	33.333	96.	Други лични услужни дејности	12.696
62.	Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности	21.204			
63.	Информативни услужни дејности	23.524			
64.	Финансиско – услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови	33.467			
65.	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжително социјално осигурување	25.407			
66.	Помошни дејности кај финансиските услуги и дејностите во осигурувањето	31.273			
68.	Дејности во врска со недвижен имот	15.559			
69.	Правни и сметководствени дејности	19.951			

Месечно даночно ослободување 7.316.

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

